

Службен весник

на Република Македонија

Број 90

27 јуни 2013, четврток

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2131. Одлука за престанок на мандат на член на Советот на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија.....	2	2138. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	39
2132. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Велес.....	3	2139. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	42
2133. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика.....	3	2140. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	46
2134. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерството за одбрана.....	3	2141. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	49
2135. Правилник за критериумите, начинот на работа на автошколите, наставниот план и програма за обука, стручниот кадар, опремата со која треба да располагаат, како и евиденциите што треба да ги водат автошколите за оспособување на кандидати за возачи.....	3	2142. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	52
2136. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда ...	35	2143. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	55
2137. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	35	2144. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	58
		2145. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	61
		2146. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	61

	Стр.		Стр.
2147. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	62	2151. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	65
2148. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	62	2152. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	66
2149. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	63	2153. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	67
2150. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	64	2154. Решение за престанок на важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД Телевизија КРТ ДООЕЛ Скопје	67
		Огласен дел	1-124

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2131.

Врз основа на членот 129 став 2, а во врска со ставот 1 алинеја 3 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија” број 100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/10, 145/10, 97/11 и 13/12), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА

I. На доц. д-р Даниела Блажевска и престанува мандатот на член на Советот на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр.07–2584/1
26 јуни 2013 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**2132.**

Врз основа на член 17-а, од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука на Општина Велес се дава на трајно користење недвижна ствар, без надоместок, запишана во ИЛ бр. 27987, за КО Велес, ул. „Благој Ѓорев“ бр. 32, сопственост на Република Македонија и тоа:

- КП бр.1846, дел-0, адреса- Благој Ѓорев, број на зграда-1, намена на зграда-509, влез-1, кат-1, внатрешна површина-47 м²;
- КП бр.1846, дел-0, адреса- Благој Ѓорев, број на зграда-1, намена на зграда-511, влез-1, кат-ПО, внатрешна површина-53 м²;
- КП бр.1846, дел-0, адреса- Благој Ѓорев, број на зграда-1, намена на зграда-511, влез-1, кат-МА, внатрешна површина-37 м²;
- КП бр.1846, дел-0, адреса- Благој Ѓорев, број на зграда-1, намена на зграда-547, влез-1, кат-ПР, внатрешна површина-201 м²;
- КП бр.1846, дел-0, адреса- Благој Ѓорев, број на зграда-1, намена на зграда-547, влез-1, кат-1, внатрешна површина-123 м²;
- КП бр.1846, дел-0, адреса- Благој Ѓорев, број на зграда-1, намена на зграда-547, влез-1, кат-МА, внатрешна површина-38 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3178/1
4 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2133.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Центар за управување со кризи му престанува правото на користење на движните ствари, 2000 (две илјади) парчиња кебиња.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за труд и социјална политика.

Член 3

Директорот на Центарот за управување со кризи склучува договор со министерот за труд и социјална политика, за правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3235/1
4 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2134.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижна ствар - деловен простор лоциран на ул. „Енгелс-ва“ бр.2 во Велес, кој се наоѓа на Катастарска парцела бр.1520, влез 1 подрум со површина од 51 м² и влез 1 приземје со површина од 116 м², запишан во Имотен лист бр.28892 за Катастарска општина Велес, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4173/1
11 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

2135.

Врз основа на член 422 алинеја 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр.54/07, 86/08, 98/08, 64/09, 161/09, 36/11, 51/11 и 114/12) министерот за образование и наука во согласност со министерот за внатрешни работи, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ, НАЧИНОТ НА РАБОТА НА
АВТОШКОЛИТЕ, НАСТАВНИОТ ПЛАН И ПРО-
ГРАМА ЗА ОБУКА, СТРУЧНИОТ КАДАР, ОПРЕ-
МАТА СО КОЈА ТРЕБА ДА РАСПОЛАГААТ, КА-
КО И ЕВИДЕНЦИИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ВО-
ДАТ АВТОШКОЛИТЕ ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА
КАНДИДАТИ ЗА ВОЗАЧИ

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат критериумите, начинот на работа на автошколите, наставниот план и програма за обука, стручниот кадар, опремата со која треба да располагаат, како и евиденциите што треба да ги водат автошколите за оспособување на кандидати за возачи.

II. КРИТЕРИУМИ, НАЧИН НА РАБОТА НА АВТОШ-
КОЛИТЕ, СТРУЧНИОТ КАДАР И ОПРЕМАТА СО
КОЈА ТРЕБА ДА РАСПОЛАГААТ

Член 2

Од страна на автошколата за оспособување на кандидатите за возачи се обезбедува:

1. просторија опремена за изведување на теоретска настава;
2. простор уреден за прием на кандидати за возачи и за работа на стручниот раководител на автошколата;
3. наставни средства, помагала и информатичка опрема за спроведување на наставната програма;
4. сообраќаен автодром (полигон);
5. возила на моторен погон и
6. стручен кадар.

1. Просторија опремена за изведување на теоретска настава

Член 3

Просторијата за изведување на теоретската настава (во натамошниот текст: училиница) е опремена на начин што обезбедува услови за изведување на теоретска настава и спроведување на пробниот тест најмалку за 12 кандидати. Училиницата е опремена со најмалку шест клупи и 12 столчиња, една работна маса, една училишна табла и училишен прибор, техничко - информатичка опрема според нормативот за опремување на училишен кабинет за сообраќајно образование и воспитание со можност за истакнување на цртежи и прикажување на филмови и анимации, а од аспект на површината, опременоста, греењето, вентилацијата, осветлувањето и санитарниот чвор, училиницата ги исполнува критериумите согласно прописите од областа на образованието и воспитанието.

2. Простор за прием на кандидати за возачи и за работа на стручниот раководител на автошколата

Член 4

Просторот за прием на кандидати за возачи и за работа на стручниот раководител на автошколата е уреден и обезбедува услови за менаџирање со работата на автошколата.

Просторот од став 1 на овој член ги исполнува стандардите согласно прописите за општите мерки за безбедност и здравје при работа за работни и помошни простории и простори.

3. Наставни средства, помагала и информатичка опрема за спроведување на наставната програма

Член 5

За спроведување на наставната програма, од страна на автошколата се обезбедува:

1. шеми на сообраќајни знаци, ознаки на коловозот и знаци кои во сообраќајот ги дава униформиран полициски службеник;
2. шеми, цртежи, фотографии и други помагала за објаснување на правилата на сообраќајот (престигнување, првенство на минување, промена на правецот на движење, престојување, запирање и паркирање, копиран пат при разни брзини и сл.), сообраќајни ситуации и елементи на патот, кои може да бидат и во електронска форма;
3. модели или шеми на уредите на моторните возила што се од значење за безбедноста на сообраќајот на патиштата (уреди за управување, уреди за копирање, уреди за давање светлосни знаци и за осветлување на патот и на возилото и за означување на возилото, пресек на пневматик и сл.), кои може да бидат и во електронска форма;
4. комплет опрема на возилата од соодветната категорија;
5. пресек, модел на дизел мотор или цртеж (со пресек) на дизел мотор за моторни возила од „Ц“ и „Д“ категорија и „Ц1“ и „Д1“ поткатегорија;
6. шеми, цртежи, фотографии, филмови, соодветна информатичка опрема (компјутери, проектор, уреди за видеопрезентација, телевизор, графоскоп и други технички уреди) за изведување на настава и
7. потребна стручна литература од областа на прописите за безбедноста на сообраќајот на патиштата (закони, правилници, учебници, прирачници, тест-вежби и списанија) за оспособување на кандидати за возачи и за стручно усовршување на возачи-инструктори.

4. Сообраќаен автодром (полигон)

Член 6

За почетното оспособување на кандидати за возачи на моторно возило или трактор, од страна на автошколата се обезбедува сообраќаен автодром (полигон), кој се состои од една или повеќе површини кои претставуваат целина, а не се јавни патишта и ги има следните сообраќајно-технички елементи:

1. пат со најмалку две сообраќајни ленти за движење на возила во спротивни насоки, во должина од најмалку 180 метри, а широчина од најмалку пет метри и
2. обележани сообраќајни површини за изведување на дејствија со возило што се предвидени во програмата за почетно оспособување на кандидати за возачи при практично управување со моторно возило или трактор, како и за полагање на возачкиот испит.

Сообраќајниот автодром (полигон) има соодветен сообраќаен приклучок со улици, односно патната инфраструктура согласно нормативите за градба на патишта, а на видно место е истакната табла со димензии

160x100 см, на која е впишан бројот на одобрението за употреба издадено од страна на надлежното министерство, називот на правното или физичкото лице кое стопанисува со истиот, како и назив на субјектите кои го користат под закуп.

Сообраќајно техничките елементи на сообраќајниот автодром (полигон) ги исполнуваат стандардите согласно техничките прописи за изградба на патиштата и се обележани и означени со вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација (сообраќајни знаци и ознаки на патот), согласно прописите за сообраќајните знаци, опрема и сигнализација на патот.

Сообраќајно-техничките елементи на сообраќајните површини од ставот 3 на овој член се определени со Скица која е дадена во Прилог број 1, Прилог број 1.1, Прилог број 1.2, Прилог број 1.3 и е составен дел на овој правилник.

5. Возила на моторен погон

Член 7

Оспособувањето на кандидатите за возачи се врши со возила на моторен погон, и тоа:

1. за „А“ категорија со моторно возило од „А“ категорија;

2. за „А1“ поткатегорија со моторно возило од „А1“ поткатегорија;

3. за „Б“ категорија со моторно возило од „Б“ категорија кое нема автоматски менувач (освен за лица со посебни потреби во зависност од видот и степенот на инвалидитетот, кој се докажува со посебен извештај на надлежна лекарска комисија);

4. за „Б+Е“ категорија со група возила од „Б+Е“ категорија;

5. за „Ц1“ поткатегорија со моторно возило од „Ц1“ поткатегорија;

6. за „Ц“ категорија со моторно возило од „Ц“ категорија, (чија вкупна маса надминува 7.500 килограми);

7. за „Ц1+Е“ поткатегорија со група возила од „Ц1+Е“ поткатегорија;

8. за „Ц+Е“ категорија со група возила од „Ц+Е“ категорија;

9. за „Д1“ поткатегоријата со моторно возило за превоз на лица од „Д1“ поткатегорија;

10. за „Д“ категорија со моторно возило од „Д“ категорија, во кое има вградено најмалку 30 седишта;

11. за „Д1+Е“ поткатегорија со група возила од „Д1+Е“ поткатегорија;

12. за „Д+Е“ категорија со група возила од „Д+Е“ категорија и

13. за возачи на трактори, со трактор и приклучно возило, (со кабина, кој не е со гасеници и со носивост од најмалку 1.500 килограми).

Член 8

Возилата на автошколата за оспособување на кандидати за возачи и за полагање на возачкиот испит покрај задолжителната опрема согласно закон, треба да бидат опремени и со:

1. внатрешно огледало за возилата од „Б“ категорија;

2. апарат за гаснење на пожар;

3. посебна ознака со натпис „Автошкола“ која може и во услови на намалена видливост е осветлена. Ознаката е со димензии 75x15 см. и има сопствен извор на светлина. Се поставува на највисокиот дел на возилата од сите категории и поткатегории, освен на возилата од категоријата „А“ и поткатегоријата „А1“;

4. Сигурносен рефлектирачки елек во жолта боја со впишана латинска буква „L“ во бела боја со димензии 15x9x3 см, на сина основа со димензии 25x25 см за возилата од категоријата „А“ и поткатегоријата „А1“ и

5. Уред за воспоставување аудио врска за возилата од категоријата „А“ и поткатегоријата „А1“.

Посебна таблица со буквата „L“ на возилото со кое се врши практично оспособување на кандидатот за возач се истакнува на предната и задната лева страна од возилото, освен на возилата од категоријата „А“ и поткатегоријата „А1“ каде што се истакнува само една таблица на задната страна од возилото.

Член 9

Моторните возила за оспособување на кандидати од категоријата „Б“ се опремени со двојни ножни команди, технички исправни и регистрирани во Република Македонија.

Моторните возила за оспособување на кандидати за возачи од останатите категории и поткатегории, треба да се технички исправни и регистрирани.

Возилата од ставот 2 на овој член кои се користат под закуп може да бидат закупени само од една автошкола, на начин што едно исто возило не се користи за обука во две автошколи.

Возилото од ставот 2 на овој член од категоријата „Ц“ и поткатегоријата „Ц1“ е опремено и со двојни ножни команди, а возила од другите категории и поткатегории не треба да поседуваат двојни ножни команди.

5. Стручен кадар

Член 10

Стручниот кадар во автошколата го сочинуваат: стручен раководител, најмалку еден предавач по наставна програма за сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и најмалку двајца возачи-инструктори од категоријата „Б“ за спроведување на наставната програма за управување со возило (практичен дел).

Член 11

Од страна на стручниот раководител од член 10 од овој правилник се планира и контролира наставниот процес во автошколата, се помага при спроведувањето на обуката со кандидатите за возачи, се води евиденција (освен евиденциите од член 28 став 1 точките 3 и 6 од овој правилник), се врши воведување во работата на новоодојдените возачи-инструктори и предавачи согласно наставната програма за сообраќајни правила и прописи (теоретски дел), се следи работата на автошкола-

та, се надгледува работата на вработените, се анализира и следи работата на автошколите согласно законски-те и подзаконските прописи.

Во случај на објективна попреченост во извршување на своите работни задачи (боледување и годишен одмор) стручниот раководител се заменува од страна на лице кое е вработено во автошколата, кое ги исполнува условите за стручен раководител или лице кое како возач инструктор има најмногу работно искуство, но не повеќе од 30 работни дена во текот на една календарска година.

Заради сложеноста и спецификата на работа, стручниот раководител се ангажира од страна на автошколата на определено или неопределено работно време со полно работно време, согласно закон.

Член 12

Од страна на предавачот по наставна програма за сообраќајни правила и прописи (теоретски дел), покрај спроведувањето на предвидената настава согласно предвидената наставна програма наменета за кандидати за возачи на моторни возила за определени категории, се проверува дали кандидатот за возач поседува потребно знаење од правилата за сообраќајот на патиштата и сообраќајните знаци пред да отпочне со практично оспособување и се водат евиденциите од член 28 став 1 точките 3 и 6 од овој правилник.

Во случај на објективна попреченост во извршување на своите работни задачи (боледување и годишен одмор), предавачот по наставна програма за сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) во автошколата се заменува од страна на лице кое е вработено во автошколата и ги исполнува условите за предавач утврдени со закон.

Заради сложеноста и спецификата на работа, предавачот по наставна програма за сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) се ангажира од страна на автошколата на определено или неопределено работно време со полно или скратено работно време, но не помалку од 20 часа неделно, согласно закон.

Член 13

Кандидати за возачи од определена категорија на возила се оспособуваат од страна на возач-инструктор за спроведување на наставната програма од делот управување со возило (практичен дел), согласно дозволата за возач-инструктор и лиценцата за оспособување на кандидати за возачи, на начин и постапка утврдени со закон.

Заради сложеноста и спецификата на работа, возачот-инструктор се ангажира од страна на автошколата на определено или неопределено работно време со полно работно време, согласно закон.

III. НАСТАВЕН ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА ОБУКА

Член 14

Наставниот план и програма за обука на кандидатите за возачи на моторни возила, возачи на мотоцикли и за возачи на трактори се состои од теоретски и практичен дел.

Наставниот план и програма за обука на кандидатите за оспособување на кандидати за возачи за управување со работна машина, мотокултиватор, велосипед со помошен мотор и мопед, се состои само од теоретски дел.

1. Теоретски дел

Член 15

Теоретскиот дел на програмата за оспособување на кандидати за возачи на моторни возила се состои од изучување на сообраќајни знаци, правила и прописи, како и хумано однесување и етика во сообраќајот.

Теоретскиот дел на програмата за оспособување на кандидати за возачи на трактори, работни машини, мотокултиватори и велосипед со помошен мотор и мопед ги опфаќа само прописите за безбедноста на сообраќајот на патиштата што се однесуваат на правилата на сообраќајот на патиштата, сообраќајните знаци и нивното значење и знаците што ги даваат униформирани полициски службеници при вршење на контрола и регулирање на сообраќајот на патиштата, како и опасностите кои настануваат поради неправилно преземање на дејствија во сообраќајот и основите на функционирањето на уредите на возилата на моторен погон значајни за безбедноста на сообраќајот на патиштата.

Член 16

За изведување на теоретскиот дел од програмата за оспособување на кандидати за возачи на возила на моторен погон (моторни возила, мотоцикли, трактори и работни машини) за следниве категории, поткатегории и национални категории на возила се предвидуваат:

- за „А“ категорија -16 наставни часа;
- за „Б“ категорија - 20 наставни часа;
- за „Ц“ категорија - десет наставни часа;
- за „Д“ категорија - десет наставни часа;
- за „Б+Е“ категорија - четири наставни часа;
- за „Ц+Е“ категорија - четири наставни часа;
- за „Д+Е“ категорија - четири наставни часа;
- за „А1“ поткатегорија -16 наставни часа;
- за „Ц1“ поткатегорија - 10 наставни часа;
- за „Д1“ поткатегорија - 10 наставни часа;
- за „Ц1+Е“ поткатегорија - четири наставни часа;
- за „Д1+Е“ поткатегорија - четири наставни часа;
- за „Ф“ национална категорија -12 наставни часа;
- за „М“ национална категорија -12 наставни часа и
- за „Г“ национална категорија -12 наставни часа.

На возачот на кого му е издадена возачка дозвола од

„А“ категорија и „А1“ поткатегорија за оспособување за „Б“ категорија се предвидуваат четири наставни часа.

На возачот на кого му е издадена возачка дозвола од националните категории „Ф“, „Г“ и „М“, за оспособување за „Б“ категорија се предвидуваат осум наставни часа.

На возачот на кого му е издадена возачка дозвола од „Б“ категорија, за оспособување за „А“ категорија и „А1“ поткатегорија се предвидуваат четири наставни часа.

На возачот на кого му е издадена возачка дозвола од „Ц1“, „Д1“, „Ц1+Е“, „Д1+Е“ поткатегории, за оспособување за „Ц“, „Д“, „Ц+Е“ и „Д+Е“ категории се предвидуваат четири наставни часа.

Член 17

Наставниот час од теоретскиот дел на програмата трае 45 минути и во еден ден кандидатот за возач може да реализира најмногу четири наставни часа.

Член 18

Проверката на кандидатите за возачи од познавањето на правилата на сообраќајот на патиштата и сообраќајните знаци се врши со писмено тестирање на претходно изготвен пробен тест.

Тестирањето од став 1 на овој член го спроведува предавач вработен во автошколата по претходно одржа на теоретска настава.

Пробниот тест за проверка на знаењата содржи прашања кои се вреднуваат со бодови во зависност од содржината на прашањето.

Кандидатот за возач го поседува потребното знаење ако во одговорот на пробниот тест постигне најмалку 85% од вкупниот број бодови.

Содржината на тестот од став 3 на овој член не може да биде идентична со содржината на тестот за полагање на возачки испит.

Тестовите со кои е извршена проверката се чуваат во автошколата најмалку три години, од денот на тестирањето.

2. Практичен дел

Член 19

Практичниот дел на програмата за оспособување на кандидатите за возачи на моторни возила, мотоцикли и трактори се однесува на изведување на дејствија со моторно возило, мотоцикл или трактор што се од значење за успешно и безбедно управување во согласност со правилата на сообраќајот и условите на патот и во сообраќајот, како и за совладување на техниката и вештината за управување со возилото.

Член 20

Наставниот час за практично оспособување изнесува 45 минути и во текот на еден ден кандидатот може да се оспособува најмногу два наставни часа.

Член 21

Изведувањето на наставата од практичниот дел на програмата за оспособување на кандидати за возачи на моторни возила, мотоцикли и за возачи на трактори се врши со почетно оспособување на сообраќаен автодром (полигон), а потоа оспособувањето продолжува на јавен пат надвор од населено место и на јавен пат во населено место, во денски и ноќни услови.

Вкупниот број на наставни часови за практично оспособување на кандидати за возачи, изнесува:

- за „А“ категорија – 16 наставни часа;
- за „Б“ категорија – 36 наставни часа;
- за „Б“ категорија (постар малолетник) – 47 наставни часа;
- за „Ц“ категорија – 20 наставни часа;
- за „Д“ категорија – 16 наставни часа;
- за „Б+Е“ категорија – осум наставни часа;
- за „Ц+Е“ категорија – осум наставни часа;
- за „Д+Е“ категорија – осум наставни часа;
- за „А1“ поткатегорија – 16 наставни часа;
- за „Ц1“ поткатегорија – 20 наставни часа;
- за „Д1“ поткатегорија – 16 наставни часа;
- за „Ц1+Е“ поткатегорија – осум наставни часа;
- за „Д1+Е“ поткатегорија – осум наставни часа и
- за „Ф“ национална категорија – 12 наставни часа.

Во случаите од ставот 2 на овој член, бројот на наставните часови на возачот на кого му е издадена возачка дозвола за следниве поткатегории, изнесува:

- „Ц1“ поткатегорија и се оспособува за „Ц“ категорија – четири наставни часа;
- „Д1“ поткатегорија и се оспособува за „Д“ категорија – четири наставни часа;
- „Ц1+Е“ поткатегорија и се оспособува за „Ц+Е“ категорија – четири наставни часа;
- „Д1+Е“ поткатегорија и се оспособува за „Д+Е“ категорија – четири наставни часа и
- „Ф“ национална категорија и се оспособува за „Б“ категорија – 24 наставни часа.

Член 22

Почетното оспособување на сообраќајниот автодром (полигон) изнесува за:

- „А“ категорија – четири наставни часа;
- „А1“ поткатегорија – четири наставни часа;
- „Б“ категорија – шест наставни часа;
- „Ц“ категорија – четири наставни часа;
- „Ц1“ поткатегорија – четири наставни часа;
- „Д“ категорија – четири наставни часа;
- „Д1“ поткатегорија – четири наставни часа;
- „Ф“ национална категорија – два наставни часа.

Почетното оспособување на сообраќајниот автодром (полигон) за постар малолетник за „Б“ категорија изнесува осум наставни часа.

Почетното оспособување на сообраќајниот автодром (полигон) за „Б“ категорија доколку кандидатот поседува „Ф“ национална категорија изнесува четири наставни часа.

Член 23

Бројот на наставните часови од практичниот дел од програмата за оспособување на јавен пат надвор од населено место и во населено место, дење, за следниве категории, поткатегории и национални категории, изнесува:

- „А“ категорија – десет наставни часа;
- „Б“ категорија – 28 наставни часа;
- „Ц“ категорија – 14 наставни часа;
- „Д“ категорија – десет наставни часа;
- „Б+Е“ категорија – шест наставни часа;
- „Ц+Е“ категорија – шест наставни часа;
- „Д+Е“ категорија – шест наставни часа;
- „А1“ поткатегорија – десет наставни часа;
- „Ц1“ поткатегорија – 14 наставни часа;
- „Д1“ поткатегорија – десет наставни часа;
- „Ц1+Е“ поткатегорија – шест наставни часа;
- „Д1+Е“ категорија – шест наставни часа и
- „Ф“ национална категорија – осум наставни часа.

„Бројот на наставните часови од практичниот дел од програмата за оспособување на јавен пат надвор од населено место и во населено место, дење, за постар малолетник за „Б“ категорија изнесува 35 наставни часа.

Во случаите од ставот 1 на овој член, бројот на наставните часови на возачот на кого му е издадена возачка дозвола за следниве поткатегории и националната „Ф“ категорија, изнесува:

- „Ц1“ поткатегорија и се оспособува за „Ц“ категорија - четири наставни часа;
- „Д1“ поткатегорија и се оспособува за „Д“ категорија - четири наставни часа;
- „Ц1+Е“ поткатегорија и се оспособува за „Ц+Е“ категорија - четири наставни часа;
- „Д1+Е“ поткатегорија и се оспособува за „Д+Е“ категорија - четири наставни часа и
- „Ф“ национална категорија и се оспособува за „Б“ категорија - 20 наставни часа.

Член 24

Бројот на наставните часови од практичниот дел од програмата за оспособување на јавен пат надвор од населено место и во населено место, ноќе, за сите категории и поткатегории изнесува два наставни часа.

Бројот на наставните часови од практичниот дел од програмата за оспособување на јавен пат надвор од населено место и во населено место, ноќе, за постар малолетник за „Б“ категорија изнесува четири наставни часа.

Член 25

Наставниот план и програма за оспособување на кандидати за возачи на мотоцикли, за оспособување на кандидати за возачи на моторни возила од сите категории и поткатегории и за оспособување на кандидати за возачи на трактор и за возачи на работни машини, мотокултиватор и велосипед со помошен мотор и мопед се дадени во Прилог број 2 и Прилог бр. 2.1 кои се составен дел на овој правилник.

IV. ЕВИДЕНЦИИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ВОДАТ АВТОШКОЛИТЕ ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВОЗАЧИ

Член 26

Од страна на автошколата се водат евиденција за организирањето и спроведувањето на обуката со кандидати за возачи, рачно и електронски.

По исклучок од ставот 1 на овој член, евиденциите од член 28 став 1 точките 4 и 5 се водат рачно, освен делот „забелешка“ од мислењето на инструкторот кој се води рачно и електронски.

Член 27

За водење на евиденциите од член 28 на овој правилник на електронски начин, автошколата поседува информатичка опрема и софтверска веб апликација со заштита, која овозможува воспоставување и водење на единствена база на податоци за спроведување на обуката со кандидати за возачи, документација, како и информатичка опрема која овозможува електронско поврзување со други субјекти.

Член 28

За оспособување на кандидатите за возачи од страна на автошколата се водат следните евиденции:

1. Матична книга за евидентирање на кандидати за оспособување на возачи во кои се запишува: реден број, лично име и презиме, име на еден од родителите, датум и место на раѓање, живеалиште односно престојувалиште, адреса на станот, категорија за која се оспособува, број, место и датум на издавање на уверение за здравствена и психофизичка способност за управување со моторно возило, делот од програмата за кој се врши оспособувањето (теоретски и практичен), број на одржани наставни часови, време за кое кандидатот е оспособен, дата на извршена проверка од познавање на правилата на сообраќајот на патиштата и сообраќајните знаци (пробен тест), датум на издадена потврда за оспособување, податоци за успехот на кандидатот на возачкиот испит, име и презиме на инструкторот што го оспособува и забелешка;

2. Евиденција за дополнително оспособување на кандидати за возачи од практичен дел во кој се запишува: реден број, лично име и презиме, име на еден од родителите, датум и место на раѓање, живеалиште, односно престојувалиште, адреса на станот, категорија за која се оспособува, делот од програмата за која се врши оспособувањето, број на одржани наставни часови, време за кое се одржани часовите, име и презиме на инструкторот и забелешка;

3. Дневник за евидентирање на изведениот теоретски дел на програмата за оспособување на кандидатите за возачи во кој се запишува: број под кој е запишан во матичната книга, датум и час на одржаната настава, ка-

тегорија за која се оспособува, наставен предмет што се предава и наставната единица, потпис на наставникот и име и презиме на кандидатите што ја посетувале наставата со своерачен потпис;

4. Картон за евидентирање за оспособување на кандидатите за возачи од практичниот дел на програмата за оспособување на кандидатите за возачи во кој се запишува: називот на автошколата, име и презиме на кандидатот и инструкторот, бројот под кој е запишан во матичната книга, категорија за која се оспособува, видот и регистарскиот број на возилото и податоци за траењето на оспособувањето на кандидатот, со опис на работата и своерачен потпис на возачот инструктор и кандидатот за возач како и мислење на возачот инструктор за подготвеноста на кандидатот за возач со забелешка: е подготвен, не е подготвен и потребно е дополнително оспособување од одредена наставна содржина;

5. Картон за евидентирање за дополнително оспособување на кандидати за возачи од практичен дел кој ги содржи истите податоци предвидени во точка 4 на овој член;

6. Евиденција за извршена проверка на знаењето на кандидатот за возач од областа на познавање на правилата во сообраќајот на патиштата и сообраќајните знаци, во кој се запишува: реден број, лично име и презиме, име на еден од родителите, датум и место на раѓање, живеалиште односно престојувалиште, адреса на станот, категорија за која се оспособува („А1“ поткатегорија, „А“ категорија, „Б“ категорија, „Б“ категорија за постар малолетник и „Ф“ национална категорија), дата на извршена проверка, број на пробниот тест, по кој пат полага кандидатот, успех на кандидатот и име и презиме на лицето кое ја извршило проверката и забелешка;

7. Дневна евиденција за работа на возачите инструктори со евиденција за посебните таблички за означување на возилото за оспособување на кандидати за возачи, во која се запишува: реден број, датум и време на оспособување, име и презиме на кандидатот за возач и број под кој е запишан во матичната книга со категорија за која се оспособува, број на „L“ табличките, датум и време на задолжување и враќање на табличките во автошколата, име и презиме на одговорно лице во автошколата кое ги издава, име и презиме на возачот инструктор кој е задолжен со истите таблички (според евиденцијата на надлежното министерство), своерачен потпис и забелешка.

Во случаите кога практичниот дел од наставата се изведува во попладневните часови или обуката се врши во ноќни услови и во случај на отсуство на стручниот раководител, возачот-инструктор сам ги задолжува и раздолжува табличките во автошколата, по претходно одобрување од стручниот раководител и евидентирање на потребните податоци во евиденцијата од став 1 точка 7 на овој член.

Член 29

По престанокот на работа на автошколата, евиденцијата од членот 28 став 1 точка 1 од овој правилник се предава во Министерството за внатрешни работи за што се издава потврда.

Евиденцијата од ставот 1 на овој член, се чува како документ од трајна вредност, во писмена и електронска форма, согласно прописите за канцелариско и архивско работење.

По престанокот на работата на автошколата, посебните таблички за означување на возилото за оспособување на кандидати за возачи од член 8 став 2 од овој правилник се предаваат во Министерството за внатрешни работи за што се издава потврда.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 30

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за критериумите, начинот на работа на автошколите, наставниот план и програма за обука, стручниот кадар, опремата со која треба да располагаат, како и евиденциите што треба да ги водат автошколите за оспособување на кандидати за возачи („Службен весник на Република Македонија“ бр.164/10), освен одредбата од член 6 став 2 точка 1, која ќе продолжи да се применува до денот на отпочнување на примената на одредбите од член 6 став 1 точка 1 од овој правилник, и одредбите од член 6 став 1, став 2 точка 2, ставовите 3 и 4, кои ќе продолжат да се применуваат до 14 октомври 2013 година.

Член 31

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, освен одредбата од член 6 став 1 точка 1 од овој правилник, која ќе отпочне да се применува една година од денот на влегувањето во сила на овој правилник, и одредбите од член 6 став 1 точка 2, ставовите 2, 3 и 4, кои ќе отпочнат да се применуваат од 15 октомври 2013 година.

Бр. 19-8318/5
20 јуни 2013 година
Скопје

Министер
за образование и наука,
Спиро Ристовски, с.р.

Бр. 121-38232/1
14 јуни 2013 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска, с.р.**

1. Хоризонталните ознаки (линии) на сообраќајно техничките елементи на автодромот се обележуваат со бела боја со ширина од 10 см.
2. Должината на непрекинатите линии и растојанието меѓу нив изнесува 1 метар.
3. Бројот со кој се означува просторот за паркирање е со димензии 40 x 20 x 6 см.
4. Кругот што го означува местото на поставување на конусот е со дијаметар од 10 см.
5. Конусот за вежбата слалом возење е во црвено-бела боја.
6. Под „маневра“ се подразбира движење со возило од една до друга положба напред или наназад.
7. Вежбите од „А“ категорија и „А1“ поткатегорија не се преклопуваат со вежбите од останатите категории.
8. Вежбата бр.3 прикажана во Прилог 1-Возење во сообраќајна лента напред и назад за „Ц“ и „Д“, категорија, „Ф“ национална категорија, „Ц1“ и „Д1“ поткатегорија може да се преклопи со истата вежба за „Б“ категорија и се разликува по надолжната надворешна линија обележана со жолта боја на растојание од 1 метар.
9. Вежбата број 8 прикажана во Прилог 1-Косо паркирање наназад за „Ц“ категорија, „Ф“ национална категорија и „Ц1“ поткатегорија, може да се преклопи со вежбата број 9- Косо паркирање напред за „Д“ категорија и „Д1“ поткатегорија и се разликува по надолжната надворешна линија обележана со жолта боја на растојание од 25 см.


Прилог 1.1

НАЧИН НА ОСПОСОБУВАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ НА ПРВИОТ ПРАКТИЧЕН ДЕЛ
ОД ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ ЗА „А“ КАТЕГОРИЈА И „А1“ ПОТКАТЕГОРИЈА

Вежба 1 - Точка 1 од Прилог 1




Тргнување од место, движење напред по обележана права линија во должина од 30 метри и ширина од 25 сантиметри со промена од прв во втор степен на пренос, излегување од линијата и враќање во истата со слободно вртење во втор степен на пренос со застанување во обележан простор од еден метар со предното тркало пред стоп линијата.

Кандидатот стапнува со десна нога на патот, го поставува степенот на пренос во неутрална положба, слегува од моторот и го истуркува напред од просторот на вежбата.



Вежба 2 - Точка 2 од Прилог 1

Слалом движење помеѓу осум конуси во обележана лента со ширина од два метри и должина од 30 метри.




Прилог 1.2

НАЧИН НА ОСПОСОБУВАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ НА ПРВИОТ ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ ЗА „Б“ КАТЕГОРИЈА

Вежба 1 - Точка 3 од Прилог 1

Тргување од место (позиција 1), движење напред во сообраќајна лента со ширина од 2,5 метри и должина од 36 метри, промена од прв во втор степен на пренос и застанување пред обележаната линија за запирање - стоп линија (позиција 2). Движење наназад по истата сообраќајна лента и застанување пред обележаната линија за запирање (позиција 3).


За излегување од вежбата се користи истата сообраќајна лента со движење напред.



Вежба 2 - Точка 4 од Прилог 1

Полукружно свртување во определен простор со ширина од шест метри со три маневри за возила со должина до четири метри.


Полукружно свртување во определен простор со ширина од седум метри со три маневри за возила со должина поголема од четири метри.



Вежба 3 - Точка 5 од Прилог 1


Право паркирање покрај работ на коловозот со движење наназад во простор со димензии:

- шест метри должина и два метри ширина за возила со должина до четири метри и
- седум метри должина и два метри ширина за возила со должина поголема од четири метри.



Вежба 4 - Точка 6 од Прилог 1

Запирање и тргнување од пред обележана стоп линија на нагорнина со надолжен наклон од 15% со помошна - рачна сопирачка.




Прилог 1.3

НАЧИН НА ОСПОСОБУВАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ НА ПРВИОТ ПРАКТИЧЕН ДЕЛ
ОД ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ ЗА „Ц“, „Д“ КАТЕГОРИЈА, „Ц1“, „Д1“ ПОТКАТЕГОРИЈА
И „Ф“ НАЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЈА

Вежба 1 - Точка 3 од Прилог 1


Тргување од место (позиција 1), движење напред во сообраќајна лента со ширина од 3,5 метри и должина од 36 метри, промена од втор во трет степен на пренос и застанување пред обележаната линија за запирање - стоп линија (позиција 2). Движење наназад по истата сообраќајна лента и застанување пред обележаната линија за запирање (позиција 3).

За излегување од вежбата се користи истата сообраќајна лента со движење напред.



Вежба 2 - Точка 7 од Прилог 1

Полукружно свртување со користење на страничен (бочен) пат со ширина од пет метри со најмногу четири маневри.




Вежба 3 - Точка 8 од Прилог 1

Косо паркирање под агол од 45° (степени) со движење наназад во определен простор со ширина од 3,75 метри за „Ц“ категорија, „Ц1“ поткатегорија и „Ф“ национална категорија.


Вежба 3 - Точка 9 од Прилог 1

Косо паркирање со движење напред во определен простор со ширина од четири метри за „Д“ категорија и „Д1“ поткатегорија, излегување наназад со вклучување во сообраќајна лента и движење напред.



Вежба 4 - Точка 6 од Прилог 1

Запирање и тргнување од пред обележана стоп линија на нагорнина со надолжен наклон од 15% со помошна - рачна сопирачка.



ПРИЛОГ: 2**НАСТАВЕН ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ВОЗАЧИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ОД „А“, „Б“, „Ц“, „Д“, „Б+Е“, „Ц+Е“ и „Д+Е“ КАТЕГОРИЈА И „А1“, „Ц1“, „Д1“, „Ц1+Е“ и „Д1+Е“ ПОТКАТЕГОРИЈА****I ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ**

За оспособување на кандидати за возачи на моторни возила од „А“ и „Б“ категорија и „А1“ поткатегорија

ПРОПИСИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА И БЕЗБЕДНО ОДНЕСУВАЊЕ ВО СООБРАЌАЈОТ

А) ОПШТИ ПРАШАЊА - еден наставен час

1. Прописи за безбедноста на сообраќајот на патиштата и
2. Значењето на одделни изрази што се употребуваат во прописите од областа на патниот сообраќај

Б) СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ И ЗНАЦИ ШТО ГИ ДАВААТ УНИФОРМИРАНИ ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИЦИ – два наставни часа

1. Поим, улога и значење на сообраќајните знаци за безбедно и уредно одвивање на сообраќајот на патиштата
2. Поделба на сообраќајните знаци (вид, форма, боја, значење и поставување)
3. Знаци за опасност (форма, боја и значење)
4. Знаци за изречни наредби (група, форма, боја и значење)
5. Знаци за известување (форма, боја и значење)
6. Дополнителни табли
7. Светлосни сообраќајни знаци и светлосни ознаки
8. Ознаки на коловозот (видови и значење)
9. Обележување на премин на пат преку железничка пруга
10. Знаци што ги даваат униформирани полициски службеници при вршење контрола и регулирање на сообраќајот на патиштата (видот, начинот на давање и нивното значење)
11. Знаци што ги даваат возилата со право на првенство на минување и возила под придружба

В) ПРАВИЛА НА СООБРАЌАЈОТ- 11 наставни часа

1. Општи одредби за поведението на учесниците во сообраќајот на патиштата
2. Дејствија со возилото во сообраќајот
 - Утврдување на услови за изведување дејствија со возило во сообраќајот
 - Вклучување со возило во сообраќај и
 - Промена на начин и правец на движење со возило
3. Движење со возило по пат
 - Страна на движење
 - Движење на возило на пат со повеќе сообраќајни ленти
 - Свртување надесно или налево

- Полукружно свртување и
- Движење наназад
- 4. Брзина на движење**
 - Проценка на сообраќајните услови на патот и прилагодување на брзината на движење со возилото и
 - Ограничување на брзина на движење со возило
- 5. Свртување**
- 6. Првенство на минување**
 - При свртување на лево
 - Во однос на возила што се движат по шини
 - На пат кој со сообраќаен знак е означен како пат со првенство на минување
 - При пресекување на велосипедска патека или велосипедска лента и
 - На крстосница
- 7. Сообраќај на крстосница**
 - Поим и поделба на крстосниците
 - Прилагодување на брзина на движење со возило
 - Навремено престројување заради свртување налево или надесно и
 - Постапување според светлосни сообраќајни знаци и знаци што ги даваат униформирани полициски службеници во сообраќајот
- 8. Разминување**
- 9. Наизменично пропуштање на возила**
- 10. Престигнување и обиколување**
 - Општи правила за престигнување и обиколување и
 - Начин на изведување на престигнување и обиколување со возила, пречки и други објекти на патот
- 11. Употреба на звучни и светлосни знаци за предупредување**
- 12. Запирање и паркирање**
 - Начин и услови за запирање и паркирање
 - Забрана за запирање и паркирање и
 - Паркирање на паркиралиште
- 13. Влечење на возило**
- 14. Употреба на светла во сообраќајот**
 - Употреба на светла ноќе
 - Употреба на светла дење и во услови на намалена видливост и
 - Адаптирање на видот при нееднаква или нагла промена на осветленост на патот
- 15. Растојание помеѓу возилата**
- 16. Сообраќај на трамваи и други возила на шини**
- 17. Сообраќај на велосипеди, трицикли и четирицикли, велосипед со помошен мотор и мопеди, работни машини, мотокултиватори и запрежни возила**
- 18. Движење на добиток по патот**
- 19. Движење на пешаци по патот**
 - Правила за движење на пешаците
 - Односот на возачите спрема пешаците и
 - Пресекување на колона пешаци
- 20. Сообраќај на премин на пат преку железничка пруга**
- 21. Сообраќај на автопат и пат резервиран за сообраќај на моторни возила**
 - Вклучување, начин на движење и исклучување и
 - Критериуми за движење на определени категории возила, ограничување на брзина на движење со возило, начин на запирање и полукружно свртување

22. Сообраќај во тунел
23. Сообраќај на возила под придружба, возила со право на првенство на минување и односот на возачите спрема нив
24. Товар на возилото
 - Сместување и означување на товар
25. Превоз на товар со возило
26. Превоз на лица со возило
27. Превоз на лица во приклучно возило и со возило што го влече трактор и мотокултиватор
28. Спортски и други приредби на пат
29. Управување со возило ноќе и под неповолни временски услови (висока и ниска температура, намалена видливост, во услови на дожд, снег, голомразица, ветар, магла, свлечишта, одрони на камења и сл.)

Г) ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ КОИ НАСТАНУВААТ ПОРАДИ НЕПРОПИСНО ИЛИ НЕПРАВИЛНО ПРЕЗЕМАЊЕ НА ДЕЈСТВИЈА ВО СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА - еден наставен час

1. Неприлагодена брзина на движење со возилото спрема особините и состојбата на патот, видливоста, атмосферските прилики, состојбата на возилото и товарот, густината на сообраќајот и другите сообраќајни услови
2. Погрешна проценка на брзината на движењето и оддалеченоста на возилата што се движат од спротивна или во иста насока пред или зад возилото
3. Движење со возило со недозволена брзина во населено место и надвор од населено место и нагло зголемување и намалување на брзината на движење со возилото
4. Непочитување на прописите за страна на движење со возилото
5. Непочитување на правилата за првенство на минување на крстосница или погрешна проценка на сообраќајната ситуација за примена на правилата за првенство на минување на крстосница
6. Престигнување и обиколување на пат каде што нема доволен простор за безбедно и уредно престигнување и обиколување (колона на возила, работи на патот и сл.)
7. Престигнување на возило кое се доближува на пешачки премин или застанало пред пешачки премин заради пропуштање на пешаци
8. Запирање и паркирање со возило на коловоз во кривина и во близина на преслап каде прегледноста е недоволна или запирање на коловоз ноќе и без соодветно обележување и обезбедување
9. Непочитување на сообраќајни знаци
10. Непрописно влечење на возило
11. Непрописна употреба на светла

Д) НЕГАТИВНО ВЛИЈАНИЕ НА НЕКОИ ФАКТОРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА - еден наставен час

1. Здравствена состојба за управување со моторно возило (акутни и хронични заболувања што имаат влијание врз способноста на возачот)
2. Нарушени психофизички особини од значење за способноста на возачот за управување со возило (вид, слух, рефлекс, рамнотежа, сетилна перцепција, мислење, вештина, емоција, реакција и сл.)

3. Алкохолот и безбедоста на сообраќајот (степен на пијанство и нивно негативно влијание врз психофизичките особини, функциите и однесувањето на возачот)
4. Заморот и безбедноста на сообраќајот (видови и знаци на замор, одмор, должина на траење и начин на користење на одмор)
5. Негативно влијание на лековите и дрогата врз безбедноста на сообраќајот (штетни влијанија на определени лекови и дрогата врз психофизичките особини на возачот)

Ѓ) ВОЗАЧИ НА ВОЗИЛА НА МОТОРЕН ПОГОН – еден наставен час

1. Услови за управување со моторно возило (правни, здравствени и психофизички)
2. Оспособување на кандидати за возачи на моторни возила
3. Стекнување право за управување со моторно возило
4. Возачка дозвола
5. Категорија на моторни возила за кои се издава возачка дозвола
 - Важност и продолжување на важност на возачка дозвола
 - Издавање на нова возачка дозвола наместо загубена или дотраена
 - Одземање на возачка дозвола
 - Меѓународна возачка дозвола и
 - Превод и замена на странска возачка дозвола
6. Пробно возење и возила со пробни таблички
7. Одговорност на возачите
 - Кривична
 - Прекршочна и
 - Материјална

Е) УРЕДИ И ОПРЕМА НА МОТОРНО ВОЗИЛО ШТО СЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА СОБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА – еден наставен час

1. Значење на техничката исправност на возилото од аспект на безбедноста на сообраќајот на патиштата
2. Обврски и услови за регистрација на возилата на моторен погон
3. Технички преглед на моторни и приклучни возила
4. Исклучување на возило од сообраќај
5. Отстранување на пат на дефектно и оштетено возило
6. Опрема на мотоцикл (заштитен шлем, ракавици, одело, рефлектирачки елек)
7. Уреди за управување со возилото (улога, видови, функционирање, пропишани услови за исправност)
8. Уреди за сопирање (улога, видови, функционирање, пропишани услови за исправност)
9. Уреди за осветлување на патот и давање на светлосни знаци (улога, други пропишани услови)
10. Уреди за нормална видливост (улога, видови и други пропишани услови)
11. Уреди за спојување на влечно и приклучно возило (улога, и други пропишани услови)
12. Пневматици за возило (видови и пропишани услови)
13. Сигурносни појаси (улога, значење и начин на користење) и
14. Опрема за патнички возила

Ж) ХУМАНИ ОДНОСИ И ЕТИКА НА СООБРАЌАЈОТ, СОЛИДАРНОСТ СПРЕМА ДРУГИТЕ УЧЕСНИЦИ ВО СООБРАЌАЈОТ – еден наставен час

1. Општествени норми (правни, традиционални, морални и обичајни) кои ја чинат етиката на сообраќајот
2. Етичко и морално поведение, однесување и солидарност во сообраќајот на патиштата кон:
 - Други учесници
 - Сообраќајни средства
 - Патот и објекти на патот
 - Сообраќајните знаци и службените лица кои вршат контрола и регулирање на сообраќајот на патиштата и
 - Посебен однос кон немоќни лица, деца, стари и изнемоштени лица, лица со посебни потреби, слепи лица и др.

З) ДОЛЖНОСТИ ВО СЛУЧАЈ НА СООБРАЌАЈНА НЕЗГОДА И ПОСЕБНИ МЕРКИ НА БЕЗБЕДНОСТ – еден наставен час

1. За учесникот во сообраќајна незгода
2. За возачи и лица кои се затекнати или наишле на место на сообраќајната незгода
3. Надлежност за вршење на контрола и регулирање на сообраќајот на патиштата и
4. Посебни овластувања на службените лица при контрола и регулирање на сообраќајот на патиштата

С) ЗАКЛУЧОЦИ, УТВРДУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАТА И ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊЕТО ПРЕКУ ТЕСТИРАЊЕ - еден наставен час

Кандидатите за возачи на моторни возила од „А“ категорија и „А1“ поткатегорија кои не поседуваат возачка дозвола од „Б“ категорија не се оспособуваат по наставните содржини опфатени во оваа програма и тоа:

- Поглавје В, точка 3 алинеја 5, точка 12,13, 24 и 25;
- Поглавје Г, точка 8 и 10;
- Поглавје Е, точка 10, 11,13 и 14.

Кандидатите за возачи на моторни возила од „А“ категорија и „А1“ поткатегорија кои поседуваат возачка дозвола од „Б“ категорија, се оспособуваат по следните наставни содржини:

- Опрема за возачот и лицето кое се превезува на мотоцикл
- Начин на управување со мотоцикл (став и положба на телото, движење во сообраќајна лента)
- Превоз на лица со мотоцикл и
- Опасности кои настануваат за време на управување и запирање со мотоцикл – губење на стабилност поради вглабнатини, издадености и други елементи на патот, влажен и лизгав коловоз, калдрма, песок и друг растресит материјал, кривини и сл.)

За оспособување на кандидати за возачи на моторни возила од „Ц“, „Д“, „Б+Е“, „Ц+Е“, „Д+Е“ категорија и „Ц1“, „Д1“, „Ц1+Е“, „Д1+Е“ поткатегорија

- 1. Димензии, дозволени габарити, осовински притисоци и вкупна маса на товарните моторни возила, автобуси и приклучни возила**
- 2. Специфики при превозот на товар со моторни и приклучни возила**
 - Сместување и прицврстување на товарот
 - Означување на товарот што го преминува габаритот на возилото
 - Ограничување на брзина на движење со возило и
 - Потребна документација за превоз на товарот
- 3. Превоз на лица со товарни моторни возила**
 - Превоз на лица во просторот определен за сместување на товар
 - Групен превоз на лица со одобрение и без одобрение
 - Оптоварување на возилото и право на управување со возило и
 - Брзина на движење со возило
- 4. Екипаж, време на управување со возило, прекини на управување со возило и период за одмор на возачот**
 - Дневно и неделно време на управување со возило
 - Прекин на управување со возило, дневен и неделен одмор на возачот
 - Начин на работа на посадата-екипажот на возилото и
 - Евиденции за спроведеното работно време, одмор и прекини на возењето (тахограф и мемориска картичка).
- 5. Превоз на опасни материи со моторни и приклучни возила**
 - Класификација на опасните материи
 - Услови за вршење на превоз на опасни материи
 - Опрема на возилата и потребна опрема за возачите
 - Означување на возилата
 - Должности и одговорност на лицата вклучени при превозот и
 - Брзина на движење со возило
- 6. Пробно возење**
- 7. Вонреден превоз**
- 8. Уреди и опрема пропишани за товарни моторни возила, автобуси и приклучни возила**
- 9. Улога и функционирање на ретардерот, тахографот, уред за спојување на влечно и приклучно возило**
- 10. Проверка на техничката исправност на возилото и отстранување на евентуалната неисправност**
 - Пред секоја употреба и
 - Подготвување на возилото за редовен и превентивен технички преглед
- 11. Превоз на лица со автобус**
 - Услови за вршење на превоз во патниот сообраќај
 - Превоз на патници во внатрешен и меѓународен патен сообраќај (линиски, слободен и превоз на патници за сопствени потреби) и
 - Фактори кои влијаат на безбедноста при превоз на патници
- 12. Превоз на ученици и групи деца**
 - Услови кои треба да ги исполнат возилата (ABS, сигурносни појаси, ПП апарати, помошни врати, отвори на покривот и др.) и
 - Означување на возилата при превозот на деца со посебен знак за превоз на деца

Кандидатите за возачи на моторни возила од „Ц“ категорија и „Ц1“ поткатегорија се оспособуваат по содржините од точка 1 до точка 10 од ова поглавје

Кандидатите за возачи на моторни возила од „Д“ категорија и „Д1“ поткатегорија се оспособуваат по содржините од точка 1 до точка 12 од ова поглавје

Кандидатите за возачи на моторни возила од „Б+Е“, „Ц+Е“ и „Д+Е“ категорија и „Ц1+Е“ и „Д1+Е“ поткатегорија се оспособуваат по дел од содржините од точките 8, 9 и 10 од ова поглавје што се однесуваат на група возила.

Бројот на наставните часови од теоретскиот дел за оспособување на кандидатите за возачи е даден во табеларен приказ и е составен дел на програмата (прилог.2.1)

II. ПРАКТИЧЕН ДЕЛ

За оспособување на кандидати за возачи од „А“ категорија и „А1“ поткатегорија -16 наставни часа

А) ПОЧЕТНО ОСПОСОБУВАЊЕ

1. Запознавање со возилото со посебен акцент на неговите основни карактеристики, контролно-сигналните уреди на инструмент таблата и подесување на возачките огледала
2. Завземање на седечка положба на седиштето на возилото, запознавање со техниката и начинот на држење на телото за одржување на стабилност и правец при движење со возилото
4. Менување на степени на пренос во место без работа на моторот
5. Стартување на моторот на возилото, тргнување од место, промена од I во II степен на пренос со одржување на правец на движење на кратка определена должина и запирање со возилото
6. Одржување на правец на движење при менување на степен на пренос од помал во поголем и обратно
7. Движење по импровизирани крстосници, свртување налево и надесно на патишта со и без хоризонтална и вертикална сигнализација (се спроведува во рамките на условите што ги дава местото каде се врши почетното оспособување)
8. Воzeње по импровизирани кривини налево и надесно по пат на определена должина со движење на возилото во II степен на пренос
9. Воzeње право по обележана права линија на одредена должина со промена од I во II степен на пренос и изведување на полукружно свртување во движење
10. Тргување од место со возило запрено на пат со поголем наклон и запирање
11. Тргување од место, движење со возилото во I степен на пренос со наизменична промена на насоката лево и десно на определена должина(слалом воzeње)

**Б) ОСПОСОБУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПАТ НАДВОР ОД НАСЕЛЕНО МЕСТО И НА
ЈАВЕН ПАТ ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО**

1. Возење по пат со послаб интензитет на сообраќај, вклучување во сообраќај, страна на движење, движење во сообраќајна лента, промена од помал во поголем степен на пренос и обратно со одржување на правец на движење со возилото, промена на правецот на движењето (менување на сообраќајна лента, свртување надесно и налево)
2. Возење по пат со поредок сообраќај, промена на брзина од најмал до најголем степен на пренос и одржување на правецот на движење, правилно држење на телото на возачот во кривина на надолнина и нагорнина
3. Возење по улица со интензивен сообраќај, разминување, обиколување, престигнување и давање на знаци за предупредување на другите учесници во сообраќајот со користење на возачки огледала (ретровизори)
4. Постапка на возачот по запирање на возило пред крстосница
5. Движење со возило на крстосница со вкрстосување на патишта од иста важност
6. Движење со возило на крстосница на пат кој со сообраќаен знак е означен како пат со првенство на минување и на пат каде сообраќајот е регулиран со знаци за изречни наредби (задолжително запирање-стоп и крстосување со пат со првенство на минување)
7. Вклучување со возило на пат кој со сообраќаен знак е означен како пат со првенство на минување
8. Движење со возило во крстосница со кружен тек на сообраќај
9. Движење на крстосница на која сообраќајот е посебно регулиран со уреди за давање светлосни сообраќајни знаци (семафор)
10. Начин на постапување при наидување со возило на крстосница на која сообраќајот е регулиран со светлосни сообраќајни знаци кога ќе се појави жолт непрекинат светлосен сигнал
11. Движење на крстосница на која сообраќајот е регулиран со знаци кои ги даваат униформирани полициски службеници
12. Дејствија со возило при наидување на возила со право на првенство на минување и на возила под придружба
13. Возење по пат со погуст интензитет на сообраќај, држење правилно растојание од возилото кое се движи напред, минување покрај запрено возило за јавен превоз на патници на автобуско стојалиште, минување покрај пешаци и односоот спрема нив
14. Приближување кон пешачки премин и пропуштање на пешаци кои стапнале или кои стапнуваат на пешачки премин
15. Движење со возило и употреба на звучни и светлосни сигнали кога покрај коловозот се наоѓаат деца, лица со посебни потреби, постари и изнемоштени лица кои не обрнуваат внимание на возилото
16. Возење ноќе надвор од населено место и во населено место со употреба на светла според утврдениот режим и услови на сообраќајот со посебно вежбање на разминување и употреба на светлосни сигнали за предупредување (аблендирање), поминување покрај пешаци и прилагодување на брзината на движење според условите на патот и интензитетот на сообраќајот
17. Возење во населено место и надвор од населено место со вежбање на оние дејствија или вештини за кои кандидатот за возач не е доволно оспособен

За оспособување на кандидати за возачи од „Б“ категорија -36 наставни часа и „Б“ категорија постар малолетник - 47 наставни часа**А) ПОЧЕТНО ОСПОСОБУВАЊЕ**

1. Запознавање со возилото со кое се врши оспособување со посебен акцент на неговите основни карактеристики
2. Надворешен преглед и контрола на возилото пред тргнување (пневматици, стакла, уреди и сл.)
3. Влегување во возилото, начин на отварање и затварање на вратата на возилото, подесување на положбата на седиштето кон телото на возачот, начин на подесување на возачките огледала, начин на врзување со сигурносен појас и запознавање со контролно-сигналните уреди на инструмент таблата
4. Менување на степени на пренос во место без работа на моторот
5. Стартување на моторот на возилото, тргнување од место, промена од I во II степен на пренос со одржување на правец на движење и запирање со возилото
6. Одржување на правец на движење при менување на степен на пренос од помал во поголем и обратно
7. Воzeње наназад, одржување на правец на движење на определена должина со користење на возачки огледала (ретровизори) и право паркирање покрај работ на коловозот во определен простор
8. Повторување и поврзување на предходните дејствија со возилото
9. Запирање на возилото право покрај работ на коловозот со движење напред
10. Запирање со возилото на нагорнина, тргнување со возилото со употреба на помошна сопирачка
11. Движење по импровизирани крстосници, свртување налево и надесно на патишта со и без хоризонтална и вертикална сигнализација (се спроведува во рамките на условите што ги дава местото каде се врши почетното оспособување)
12. Работа со управувачкото тркало на возилото (волан) при промена на правецот на движење на возилото, полукружно свртување без маневрирање на поширок простор и со маневрирање на ограничен простор
13. Движење по импровизирани кривини
14. Запирање и паркирање на возилото кон десниот и левиот раб на коловозот на место определено за паркирање со движење напред односно наназад со употреба на светлосни сигнали

Б) ОСПОСОБУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПАТ НАДВОР ОД НАСЕЛЕНО МЕСТО И НА ЈАВЕН ПАТ ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО

1. Воzeње по пат со послаб интензитет на сообраќај, вклучување во сообраќај, страна на движење, промена од помал во поголем степен на пренос и обратно со одржување на правец на движење со возилото, промена на правецот на движењето (менување на сообраќајна лента, свртување надесно и налево)
2. Воzeње по пат надвор од населено место со одржување на безбедно растојание, промена од најмал до најголем степен на пренос со одржување на правец на движење, прилагодување на брзината на движење со возилото во кривина, низ надолнина, по нагорнина, запирање и тргнување на надолнина и нагорнина со употреба на помошна (рачна) и работна сопирачка

3. Воzeње по пат надвор од населено место со изведување на дејствија во сообраќајот:
 - Разминување
 - Обиколување
 - Престигнување
 - Минување покрај запрежни возила и
 - Минување покрај добиток кој се движи по и надвор од коловоз
4. Воzeње низ надолнина, намалување на брзината на движење со преминување од повисок во понизок степен на пренос-моторно сопирање и запирање со возило
5. Паркирање на нагорнина и надолнина со возило
6. Воzeње наназад со возило
7. Полукружно свртување на возило без или со маневрирање, на површина на која се одвива јавен сообраќај, правилно движење на управувачот за време на изведување на дејствието
8. Воzeње по пат со послаб интензитет на сообраќај и прилагодување на брзината на движење според условите и состојбата на патот
9. Воzeње по улица со послаб интензитет на сообраќај, страна на движење, промена на правец на движење со возило, свртување надесно и налево, промена на сообраќајна лента со користење на возачки огледала (ретровизори)
10. Воzeње по пат преку премин на железничка пруга
11. Движење со возило и употреба на звучни и светлосни сигнали кога покрај коловозот се наоѓаат деца, лица со посебни потреби, постари и изнемоштени лица кои не обрнуваат внимание на возилото
12. Престројување пред крстосница со свртување надесно и налево со користење на светлосно-сигнални уреди и вклучување со возило во соодветна сообраќајна лента од страничен (бочен) пат
13. Приближување кон пешачки премин и пропуштање на пешаци кои стапнале или кои стапнуваат на пешачки премин
14. Свртување со возило на страничен (бочен) пат на чиј влез не постои обележан пешачки премин и пропуштање на пешаци кои веќе стапнале на коловоз
15. Движење со возило на воден коловоз со посебно внимание кон пешаците кои се наоѓаат покрај коловозот
16. Движење покрај возило на јавен превоз на патници запрено на стојалиште, кога лицата влегуваат и излегуваат од возилото или поминуваат преку коловозот
17. Приспособување на брзината на движење на возилото кон својствата и состојбите на патот, видливоста, прегледноста, атмосферските услови, густината на сообраќајот и другите сообраќајни услови
18. Прилагодување на брзината на движење на возилото според режимот на сообраќај и поставената патна сообраќајна сигнализација
19. Престројување со возило пред крстосница, свртување надесно и налево (правилен лак при свртување), вклучување во соодветна сообраќајна лента од страничен пат со и без хоризонтална и вертикална патна сигнализација
20. Постапка на возачот по запирање на возило пред крстосница
21. Движење со возило на крстосница со вкрстосување на патишта од иста важност
22. Движење со возило на крстосница на пат кој со сообраќаен знак е означен како пат со првенство на минување и на пат каде сообраќајот е регулиран со знаци за изречни наредби (задолжително запирање-стоп и крстосување со пат со првенство на минување)

23. Вклучување со возило на пат кој со сообраќаен знак е означен како пат со првенство на минување
24. Движење со возило во крстосница со кружен тек на сообраќај
25. Движење на крстосница на која сообраќајот е посебно регулиран со уреди за давање светлосни сообраќајни знаци (семафор)
26. Начин на постапување при наидување со возило на крстосница на која сообраќајот е регулиран со светлосни сообраќајни знаци кога ќе се појави жолт непрекинат светлосен сигнал
27. Движење на крстосница на која сообраќајот е регулиран со знаци кои ги даваат униформирани полициски службеници
28. Дејствија со возило при наидување на возила со право на првенство на минување и на возила под придружба
29. Движење со возило на пат каде се врши наизменично пропуштање на возила поради изведување работи на патот
30. Возење по улица со интензивен сообраќај и прилагодување на брзината и начинот на движење со возилото според конкретните сообраќајни услови
31. Возење по улица со интензивен сообраќај, разминување, обиколување, престигнување и давање на знаци за предупредување на другите учесници во сообраќајот со користење на возачки огледала (ретровизори)
32. Запирање и паркирање со возило
33. Вклучување со возило во сообраќај на јавен пат (излегување од паркиралиште, двор и друга површина)
34. Возење ноќе надвор од населено место и во населено место со употреба на светла според утврдениот режим и услови на сообраќајот со посебно вежбање на разминување и употреба на светлосни сигнали за предупредување (аблендирање), поминување покрај пешаци и прилагодување на брзината на движење според условите на патот и интензитетот на сообраќајот
35. Возење на пат со интензивен сообраќај во населено место и надвор од населено место, прилагодување на брзината на движење според утврдениот режим на сообраќај според хоризонталната, вертикалната и светлосната сигнализација, според особините и состојбите на патот (воден коловоз или мраз), временски неприлики (магла, дожд, снег), густина на сообраќај и други сообраќајни неприлики
36. Возење во населено место и надвор од населено место со вежбање на оние дејствија или вештини за кои кандидатот за возач не е доволно оспособен.

**За оспособување на кандидати за возачи од „Ц“ категорија и за „Ц1“
поткатегорија – 20 наставни часа****А) ПОЧЕТНО ОСПОСОБУВАЊЕ**

1. Запознавање со возилото со кое се врши оспособување со посебен акцент на неговите основни карактеристики
2. Надворешен преглед и контрола на возилото пред тргнување (пневматици, стакла, уреди и сл.)
3. Влегување во возило, подесување на положба на седиштето кон телото на возачот, начин на подесување на огледалата, врзување со сигурносен појас, запознавање со контролно-сигнални уреди на инструмент таблата
4. Менување на степени на пренос во место без работа на моторот
5. Стартување на моторот од возилото, тргнување од место, промена од I во II степен на пренос на движење и запирање со возилото,
6. Одржување на правец на движење при менување на степени на пренос од помал кон поголем пренос и обратно
7. Возење наназад, одржување на правец на движење на определена должина со користење на возачки огледала (ретровизори) и влегување на страничен пат со свртување надесно и налево
8. Запирање со возило на нагорнина, тргнување со возилото и употреба на помошна сопирачка
9. Движење по импровизирани крстосници, свртување налево и надесно на патишта со и без хоризонтална и вертикална сигнализација (се спроведува во рамките на условите што ги дава местото каде се врши почетното оспособување)
10. Запирање и паркирање со возило покрај десен и лев раб на коловоз на место определено за паркирање со движење напред односно наназад со употреба на пропишани сигнали.

**Б) ОСПОСОБУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПАТ НАДВОР ОД НАСЕЛЕНО МЕСТО И НА
ЈАВЕН ПАТ ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО**

1. Возење по пат со послаб интензитет на сообраќај, вклучување во сообраќај, страна на движење, промена од помал во поголем степен на пренос и обратно со одржување на правец на движење со возило, промена на правец на движење (менување на сообраќајна лента, свртување надесно и налево)
2. Возење по пат надвор од населено место, разминување, обиколување, престигнување и давање знаци за предупредување
3. Возење по пат надвор од населено место со одржување на пропишано растојание, прилагодување на брзината на движење со возилото во кривина, низ надолнина, по нагорнина, запирање и тргнување на надолнина и нагорнина со употреба на помошна (рачна) и работна сопирачка
4. Возење низ надолнина, намалување на брзината на движењето со преминување во понизок степен на пренос-моторно сопирање, запирање со возилото
5. Паркирање на нагорнина и надолнина
6. Возење наназад на нагорнина

7. Воzeње во населено место на пат со послаб интензитет на сообраќај, страна на движење, промена на правец на движење со возило и користење на возачки огледала (свртување надесно и налево, промена на сообраќајна лента и др.)
8. Приспособување на брзина на движење со возилото кон својствата и состојбите на патот, видливоста, прегледноста, атмосферските услови, густината на сообраќајот и други сообраќајни услови
9. Полукружно свртување со возило без или со маневрирање, на површина на која се одвива јавен сообраќај
10. Воzeње во населено место на пат со интензивен сообраќај, разминување, обиколување, прстигнување и престројување пред крстосница со свртување надесно и налево со користење на возачки огледала (ретровизори)
11. Движење со возило по пат на кој постои обележан пешачки премин и употреба на звучни и светлосни сигнали кога покрај коловозот се наоѓаат деца, лица со посебни потреби, постари и изнемоштени лица кои не обрнуваат внимание на возилото
12. Влегување и излегување со возило од паркиралиште или друга површина на која не се одвива сообраќај на возила
13. Движење со возило на крстосница (регулирана и нерегулирана)
14. Воzeње ноќе во и надвор од населено место на осветлен и неосветлен пат со употреба на светла, приспособување на брзината на движење кон утврдениот режим и услови на сообраќајот со посебно вежбање на разминување и употреба на светлосни сигнали за предупредување (аблендирање) при минување покрај пешаци

За оспособување на кандидати за возачи од „Д“ категорија и за „Д1“ поткатегорија -16 наставни часа

Кандидатите за возачи од „Д“ категорија и „Д1“ поткатегорија се оспособуваат по содржините на поглавјето за оспособување на кандидати за возачи за „Ц“ категорија и „Ц1“ поткатегорија и по следните дополнителни содржини за оспособување на кандидати за возачи:

1. Влегување и излегување од автобуско стојалиште
2. Влегување и излегување од автобуски терминал

Оспособување на кандидати за возачи од „Б + Е“, „Ц + Е“, „Ц1 + Е“, „Д + Е“, „Д1 + Е“ категорија односно поткатегорија – осум наставни часа

Кандидатите за возачи од горенаведените категории и поткатегории се оспособуваат по содржините за оспособување на кандидати за возачи од „Б“, „Ц“ и „Д“, категорија, „Ц1“ и „Д1“ поткатегорија-поглавје Б кои се карактеристични за управување со група возила, како и по дополнителните содржините за начин и постапка на приклучување и исклучување на:

1. Уред за спојување на вечно и приклучно возило
2. Уред за означување и давање светлосни знаци
3. Уред за пренос на воздух во системот за сопирање на приклучното возило

Прилог 2.1

**НАСТАВЕН ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА
ВОЗАЧИ НА ТРАКТОР, РАБОТНИ МАШИНИ, МОТОКУЛТИВАТОР, ВЕЛОСИПЕД
СО ПОМОШЕН МОТОР И МОПЕД****I. ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ****1. ПРОПИСИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА****А) ПРАВИЛА НА СООБРАЌАЈОТ- осум наставни часа**

- 1. Општи одредби за поведението на учесниците во сообраќајот на патиштата**
- 2. Дејствија со возилото во сообраќајот**
 - Утврдување на условите за изведување дејствија со возило во сообраќајот
 - Вклучување на возило во сообраќајот и
 - Промена на начинот и правецот на движење со возило
- 3. Движење на возило по пат**
 - Страна на движење
 - Движење на возило на пат со повеќе сообраќајни ленти
 - Свртување надесно или налево
 - Полукружно свртување и
 - Движење наназад
- 4. Брзина на движењето**
 - Проценување на сообраќајните услови на патот и прилагодување на брзината на движење на возилото и
 - Ограничување на брзината на движењето со возило
- 5. Свртување**
- 6. Првенство на минување**
 - При свртување на лево
 - Во однос на возила што се движат по шини
 - На пат кој што е означен со сообраќаен знак како пат со првенство на минување
 - При пресекување на велосипедска патека или велосипетска лента и
 - На крстосница
- 7. Сообраќај на крстосница**
 - Поим и поделба на крстосниците
 - Прилагодување на брзината на движење на возилото
 - Навремено престојување заради свртување налево или надесно и
 - Постапување според светлосните сообраќајни знаци и знаците што ги даваат униформираните полициски службеници во сообраќајот
- 8. Разминување**
- 9. Наизменично пропуштање на возила**
- 10. Престигнување и обиколување**
 - Општи правила за престигнување и обиколување и
 - Начин на изведување на престигнување и обиколување на возила, пречки и други објекти на патот

В) ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ КОИ НАСТАНУВААТ ПОРАДИ НЕПРОПИСНО ИЛИ НЕПРАВИЛНО ПРЕЗЕМАЊЕ НА ДЕЈСТВИЈА ВО СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА - два наставни часа

1. Неприлагодена брзина на движење на возилото спрема особините и состојбата на патот, видливоста, атмосферските прилики, состојбата на возилото и товарот, густината на сообраќајот и другите сообраќајни услови
2. Погрешна проценка на брзината на движењето и оддалеченоста на возилата што се движат од спротивна или во иста насока пред или зад возилото
3. Движење со возило со недозволена брзина во населено место и надвор од населено место и нагло зголемување и намалување на брзината на движење на возилото
4. Непочитување на прописите за страната на движењето со возилото
5. Непочитување на правилата за првенство на минување на крстосница или погрешна проценка на сообраќајната ситуација за примена на правилата за првенство на минување на крстосница
6. Престигнување и обиколување на пат каде што нема доволен простор за безбедно и уредно престигнување и обиколување (колона на возила, работи на патот и сл.)
7. Престигнување на возило кое се доближува на пешачки премин или застанало пред пешачки премин заради пропуштање на пешаци
8. Запирање и паркирање на возило на коловоз во кривина и во близина на преслап каде прегледноста е недоволна или запирање на коловоз ноќе и без соодветно обележување и обезбедување
9. Непочитување на сообраќајни знаци
10. Непрописна употреба на светла

Кандидатите за возачи на моторни возила од национална „Ф“ категорија не се оспособуваат по наставните содржини опфатени во оваа програма и тоа:

- Поглавје А, точка 16 и 21

Кандидатите за возачи на велосипед со помошен мотор и мопед не се оспособуваат по наставните содржини опфатени во оваа програма и тоа:

- Поглавје А, точка 3 алинеја 5, точка 12, 13, 20 и 22

- Поглавје В, точка 8

3. Знаци за опасност (форма, боја и значење)
4. Знаци за изречни наредби (група, форма, боја и значење)
5. Знаци за известување (форма, боја и значење)
6. Дополнителни табли
7. Светлосни сообраќајни знаци и светлосни ознаки
8. Ознаки на коловозот (видови и значење)
9. Обележување на премин на пат преку железничка пруга
10. Знаци што ги даваат униформирани полициски службеници при вршење контрола и регулирање на сообраќајот на патиштата (видот, начинот на давање и нивното значење)
11. Знаци што ги даваат возилата со право на првенство на минување и возила под придружба

II. ПРАКТИЧЕН ДЕЛ

За оспособување на кандидати за возачи на трактори - 12 наставни часа

А) ПОЧЕТНО ОСПОСОБУВАЊЕ

1. Запознавање со возилото со кое се врши оспособување со посебен акцент на неговите основни карактеристики
2. Надворешен преглед и контрола на возилото пред тргнување (пневматици, стакла, уреди и сл.)
3. Влегување во возилото, начин на отварање и затварање на вратата на возилото, подесување на положбата на седиштето кон телото на возачот, начин на подесување на возачките огледала, начин на врзување со сигурносен појас и запознавање со контролно-сигналните уреди на инструмент таблата
4. Менување на степени на пренос во место без работа на моторот
5. Стартување на моторот на возилото, тргнување од место, промена од I во II степен на пренос со одржување на правец на движење и запирање со возилото
6. Одржување на правец на движење при менување на степен на пренос од помал во поголем и обратно
7. Воzeње наназад, одржување на правец на движење на определена должина со користење на возачки огледала (ретровизори) и право паркирање покрај работ на коловозот во определен простор
8. Повторување и поврзување на предходните дејствија со возилото
9. Запирање на возилото право покрај работ на коловозот со движење напред
10. Запирање со возилото на нагорнина, тргнување со возилото со употреба на помошна сопирачка
11. Движење по импровизирани крстосници, свртување налево и надесно на патишта со и без хоризонтална и вертикална сигнализација (се спроведува во рамките на условите што ги дава местото каде се врши почетното оспособување
12. Работа со управувачкото тркало на возилото (волан) при промена на правецот на движење на возилото, полукружно свртување без маневрирање на поширок простор и со маневрирање на ограничен простор
13. Движење по импровизирани кривини
14. Запирање и паркирање на возилото кон десниот и левиот раб на коловозот на место определено за паркирање со движење напред односно наназад со употреба на светлосни сигнали

Б) ОСПОСОБУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПАТ НАДВОР ОД НАСЕЛЕНО МЕСТО И НА ЈАВЕН ПАТ ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО

1. Воzeње по пат со послаб интензитет на сообраќај, вклучување во сообраќај, страна на движење, промена од помал во поголем степен на пренос и обратно со одржување на правец на движење со возилото, промена на правецот на движењето (менување на сообраќајна лента, свртување надесно и налево)
2. Воzeње по пат надвор од населено место со одржување на безбедно растојание, промена од најмал до најголем степен на пренос со одржување на правец на движење, прилагодување на брзината на движење на возилото во кривина, низ надолнина, по нагорнина, запирање и тргнување на надолнина и нагорнина со употреба на помошна (рачна) и работна сопирачка

3. Вozeње по пат надвор од населено место со изведyвање на дејствија во сообраќајот
 - Разминување
 - Обиколување
 - Престигнување
 - Минување покрај запрежни возила и
 - Минување покрај добиток кој се движи по и надвор од коловоз
4. Вozeње низ надолнина, намалување на брзината на движење со преминување од повисок во понизок степен на пренос-моторно сопирање и запирање со возилото
5. Паркирање на нагорнина и надолнина со возило
6. Вozeње наназад со возило
7. Полукружно свртување на возило без или со маневрирање, на површина на која се одвива јавен сообраќај, правилно движење на управувачот за време на изведyвање на дејствието
8. Вozeње по пат со послаб интензитет на сообраќај и прилагодување на брзината на движење според условите и состојбата на патот
9. Вozeње по улица со послаб интензитет на сообраќај, страна на движење, промена на правец на движење со возило, свртување надесно и налево, промена на сообраќајна лента со користење на возачки огледала (ретровизори)
10. Вozeње по пат преку премин на железничка пруга
11. Движење со возило и употреба на звучни и светлосни сигнали кога покрај коловозот се наоѓаат деца, лица со посебни потреби, постари и изнемоштени лица кои не обрнуваат внимание на возилото
12. Престројување пред крстосница со свртување надесно и налево со користење на светлосно-сигнални уреди и вклучување со возило во соодветна сообраќајна лента од страничен (бочен) пат
13. Приближување кон пешачки премин и пропуштање на пешаци кои стапнале или кои стапнуваат на пешачки премин
14. Свртување со возило на страничен (бочен) пат на чиј влез не постои обележан пешачки премин и пропуштање на пешаци кои веќе стапнале на коловоз
15. Движење со возило на воден коловоз со посебно внимание кон пешаците кои се наоѓаат покрај коловозот
16. Движење покрај возило на јавен превоз на патници запрено на стојалиште, кога лицата влегуваат и излегуваат од возилото или поминуваат преку коловозот
17. Приспособување на брзината на движење на возилото кон својствата и состојбите на патот, видливоста, прегледноста, атмосферските услови, густината на сообраќајот и другите сообраќајни услови
18. Прилагодување на брзината на движење на возилото според режимот на сообраќај и поставената патна сообраќајна сигнализација
19. Престројување со возило пред крстосница, свртување надесно и налево (правилен лак при свртување), вклучување во соодветна сообраќајна лента од страничен пат со и без хоризонтална и вертикална патна сигнализација
20. Постапка на возачот по запирање на возило пред крстосница
21. Движење со возило на крстосница со вкрстосување на патишта од иста важност
22. Движење со возило на крстосница на пат кој со сообраќаен знак е означен како пат со првенство на минување и на пат каде сообраќајот е регулиран со знаци за изречни наредби (задолжително запирање-стоп и крстосување со пат со првенство на минување)

23. Вклучување со возило на пат кој со сообраќаен знак е означен како пат со првенство на минување
24. Движење со возило во крстосница со кружен тек на сообраќај
25. Движење на крстосница на која сообраќајот е посебно регулиран со уреди за давање светлосни сообраќајни знаци (семафор)
26. Начин на постапување при наидување со возило на крстосница на која сообраќајот е регулиран со светлосни сообраќајни знаци кога ќе се појави жолт непрекинат светлосен сигнал
27. Движење на крстосница на која сообраќајот е регулиран со знаци кои ги даваат униформирани полициски службеници
28. Дејствија со возило при наидување на возила со право на првенство на минување и на возила под придружба
29. Движење со возило на пат каде се врши наизменично пропуштање на возила поради изведување работи на патот
30. Возење по улица со интензивен сообраќај и прилагодување на брзината и начинот на движење со возилото според конкретните сообраќајни услови
31. Возење по улица со интензивен сообраќај, разминување, обиколување, престигнување и давање на знаци за предупредување на другите учесници во сообраќајот со користење на возачки огледала (ретровизори)
32. Запирање и паркирање со возило
33. Вклучување со возило во сообраќај на јавен пат (излегување од паркиралиште, двор и друга површина)
34. Возење ноќе надвор од населено место и во населено место со употреба на светла според утврдениот режим и услови на сообраќајот со посебно вежбање на разминување и употреба на светлосни сигнали за предупредување (аблендирање), поминување покрај пешаци и прилагодување на брзината на движење според условите на патот и интензитетот на сообраќајот
35. Возење на пат со интензивен сообраќај во населено место и надвор од населено место, прилагодување на брзината на движење според утврдениот режим на сообраќај според хоризонталната, вертикалната и светлосната сигнализација, според особините и состојбите на патот (воден коловоз или мраз), временски неприлики (магла, дожд, снег), густина на сообраќај и други сообраќајни неприлики
36. Возење во населено место и надвор од населено место со вежбање на оние дејствија или вештини за кои кандидатот за возач не е доволно оспособен.

Кандидатите за возачи на велосипед со помошен мотор и мопед не се оспособуваат по наставните содржини опфатени во оваа програма и тоа:

- Поглавје А, точка 3, 7, 10 и 14
- Поглавје Б, точка 2 (употреба на помошна сопирачка), точка 4, 5, 6 и 32

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****2136.**

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011 и бр.13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје од 6.6.2013 година, на седницата одржана на ден 20.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО
ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА**

1. На Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - четврта емисија на 20.000 обични акции во вкупна вредност од 200.000 евра, односно 12.326.500 денари според средниот курс на Народната Банка на Република Македонија објавен на денот пред донесување на Одлуката бр. 03-107/07 од 30.4.2013 година за зголемување на основната главнина со влогови, со издавање на нови акции од четврта емисија по пат на приватна понуда.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр. 03-107/07 од 30.4.2013 година за зголемување на основната главнина со влогови, со издавање на нови акции од четврта емисија по пат на приватна понуда, донесена од Собранието на акционери на Друштвото.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 Број 07-34
20 јуни 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****2137.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13), како и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 26.6.2013 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Коста Шахов“ бр. 12-2, Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕ „Патишка река“ со реф. бр. 146.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа лоцирана на КП бр. 137/2,4,5; КП бр. 1030/2,3; КП бр. 435/4,5,6,7,9; КП бр. 795/4,5; КП бр. 1006/3; КП бр. 1009/3; КП бр.1010/5,6; КП бр.1026/2,3; КП бр. 1027/2,3; КП бр. 1032/2 КО Патишка Река, ИЛ бр. 314 Општина Сопиште.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11), ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-55/13
26 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1**ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Коста Шахов бр. 12-2, Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 136.01.1/13

4. Број на деловниот субјект – 6281370**5. Единствен даночен број – 40430007005793****6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Патишка Река“ со реф. бр. 146 на КП бр. 137/2,4,5; КП бр. 1030/2,3; КП бр. 435/4,5,6,7,9; КП бр. 795/4,5; КП бр. 1006/3; КП бр. 1009/3; КП бр. 1010/5,6; КП бр. 1026/2,3; КП бр. 1027/2,3; КП бр. 1032/2 КО Патишка Река, ИЛ бр. 314 Општина Сопиште.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за усогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капацитети;

- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекин, како и за причините за нивно настанување);
2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:
 - биланс на состојба и биланс на успех,
 - извештај за промените во главнината,
 - извештај за паричните текови,
 - применетите сметководствени политики, и
 - други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. преземени мерки во текот на претходната година за:
 - заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,
 - заштита при работа,
 - обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
 - заштита на животната средина, животот и здравјеот на луѓето,
 - спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
- 4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
- 5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
- 6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;
- 7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
- 8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
- 9. преземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2**ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ПАТИШКА РЕКА, реф. бр. 146**

- број на производни единици (агрегати):.....1 (еден)
- проценет животен век.....40 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
 - тип Пелтон вертикална
 - производител GUGLER PELTON TURBINE PT 200v-3
 - нето пад160 m
 - номинален проток.....0,5 m³ /s
 - број на вртежи..... 750 min⁻¹
 - максимална моќност.....705 kW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
 - тип –трофазен синхрон генератор со воздушно ладење
 - вратило хоризонтално
 - работен напон 0,4 kV
 - фреквенција 50 Hz
 - производител:TESS
 - номинална активна моќност.....720 kW
 - број на вртежи.....750 min⁻¹
 - cosφ.....0.8
 - ниво на заштита.....IP23
 - класа на изолација.....F
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот :
 - типтрофазен, маслен
 - производител:Siemens
 - преносен однос.....0,4/10(20) kV/kV
 - моќност.....1000 kVA
 - фреквенција.....50 Hz
 - напон на краток спој.....6%

2138.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13), како и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 26.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Коста Шахов“ бр. 12-2, Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕ „Галичка река 3“ со реф. бр. 33.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа лоцирана на КП бр. 580, КП бр. 581, КП бр. 45 и КП бр. 46/1 ИЛ бр. 113; КО Јанче Општина Маврово и Ростуше.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11), ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-56/13
26 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Коста Шахов“ бр. 12-2, Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ - 135.01.1/13

4. Број на деловниот субјект – 6281370

5. Единствен даночен број – 40430007005793

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Галичка Река 3“ со реф. бр. 33 на КП бр. 580, КП бр. 581, КП бр. 45 и КП бр. 46/1 ИЛ бр. 113; КО Јанче Општина Маврово и Ростуше.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за усогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. преземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварији, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. преземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постоянен квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ГАЛИЧКА РЕКА 3, реф. бр. 33

- број на производни единици (агрегати):.....1 (еден)
- проценет животен век.....40 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
 - тип Пелтон вертикална
 - производител GUGLER PELTON TURBINE PT 200v-3
 - нето пад241,38 m
 - номинален проток.....0,610 m³/s
 - број на вртежи..... 750min⁻¹
 - максимална моќност.....1129 kW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
 - тип –трофазен синхрон генератор со воздушно ладење
 - вратило вертикално
 - работен напон 0,4 kV
 - фреквенција 50 Hz
 - производител:TESS
 - номинална активна моќност.....1200 kW
 - број на вртежи.....750 min⁻¹
 - cosφ.....0.8
 - ниво на заштита.....IP23
 - класа на изолација.....F
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот :
 - типтрофазен, маслен
 - производител:Siemens
 - преносен однос.....0,4/10(20) kV/kV
 - моќност.....1600 kVA
 - фреквенција.....50 Hz
 - напон на краток спој.....6%

2139.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13), како и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 26.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Коста Шахов“ бр. 12-2, Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕ „Брајчино 2“ со реф. бр. 376.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа лоцирана на КП бр. 1448/3,4;1449/4,5,6 со ИЛ бр.201, КП бр. 1065/2 со ИЛ бр.523, КП бр. 1164/3 со ИЛ бр.528, КО Брајчино, Општина Брајчино.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11), ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-57/13

26 јуни 2013 година

Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.**Прилог 1****Л И Ц Е Н Ц А****ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА****1. Име и седиштето на носителот на лиценцата**

Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Коста Шахов“ бр. 12-2, Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ - 134.01.1/13

4. Број на деловниот субјект – 6281370**5. Единствен даночен број – 40430007005793****6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Брајчино 2“ со реф. бр. 376 на КП бр. 1448/3,4;1449/4,5,6 со ИЛ бр.201, КП бр. 1065/2 со ИЛ бр.523, КП бр. 1164/3 со ИЛ бр.528, КО Брајчино, Општина Брајчино.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за усогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капацитети;

- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

Носителот на лиценцата е должен:

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,

- извештај за промените во главнината,

- извештај за паричните текови,

- применетите сметководствени политики, и

- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. преземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,

- заштита при работа,

- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,

- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. преземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постоянен квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постоянен мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ БРАЈЧИНО 2, реф. бр. 376

- број на производни единици (агрегати):.....1 (еден)
- проценет животен век.....40 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
 - тип Пелтон вертикална
 - производител GUGLER PELTON TURBINE PT 280v-6
 - нето пад111,3 m
 - номинален проток.....1460 l/s
 - број на вртежи..... 500 min⁻¹
 - номинална моќност.....1432 kW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
 - тип –трофазен синхрон генератор со воздушно ладење
 - вратило вертикално
 - работен напон 0,4 kV
 - фреквенција 50 Hz
 - производител:TESS
 - номинална активна моќност.....1440 kW
 - број на вртежи.....500 min⁻¹
 - cosφ.....0.8
 - ниво на заштита.....IP23
 - класа на изолација.....F
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот :
 - типтрофазен, маслен
 - производител:Siemens
 - преносен однос.....0,4/10(20) kV/kV
 - моќност.....1800 kVA
 - фреквенција.....50 Hz
 - напон на краток спој.....6%

2140.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13), како и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 26.6.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Коста Шахов“ бр. 12-2, Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕ „Градечка река“ со реф. бр. 350.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа лоцирана на КП бр. 1/3 од ИЛ бр. 352, КП бр. 8/2, 58/1; 197/2,3,5; 9/2; 57/1; 59/2,3; од ИЛ бр. 1036; КП бр. 60/3 со ИЛ бр. 1038; КП бр. 61/2,3,4,5; 97/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15 со ИЛ бр. 357; КП бр. 197/2,3,5, КП 198/3,16 со ИЛ бр. 354 КО Градец, Општина Винаца.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11), ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-58/13
26 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Коста Шахов“ бр.12-2, Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 133.01.1/13

4. Број на деловниот субјект – 6281370

5. Единствен даночен број – 40430007005793

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Градечка Река“ со реф. бр. 350 на КП бр. 1/3 од ИЛ бр. 352, КП бр. 8/2; 58/1; 197/2,3,5; 9/2; 57/1; 59/2,3; од ИЛ бр. 1036; КП бр. 60/3 со ИЛ бр. 1038; КП бр. 61/2,3,4,5; 97/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15 со ИЛ бр. 357; КП бр. 197/2,3,5, КП 198/3,16 со ИЛ бр. 354 КО Градец, Општина Винаца.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придружува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за усогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекинни, како и за причините за нивно настанување);
2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:
 - биланс на состојба и биланс на успех,
 - извештај за промените во главнината,
 - извештај за паричните текови,
 - применетите сметководствени политики, и
 - други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. преземени мерки во текот на претходната година за:
 - заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хавари, како и нивно осигурување,
 - заштита при работа,
 - обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
 - заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
 - спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
 - обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
 - обезбедување на енергетска ефикасност,
 - вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;
7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
9. преземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постоянен квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ГРАДЕЧКА РЕКА, реф. бр. 350

- број на производни единици (агрегати):.....1 (еден)
- проценет животен век.....40 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
 - тип Пелтон вертикална
 - производител GUGLER PELTON TURBINE PT 160-2
 - нето пад303,4 m
 - номинален проток.....0,350 m³/s
 - број на вртежи..... 1000 min⁻¹
 - максимална моќност.....935 kW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
 - тип –трофазен синхрон генератор со воздушно ладење
 - вратило вертикално
 - работен напон 0,4 kV
 - фреквенција 50 Hz
 - производител:TASS
 - номинална активна моќност.....920 kW
 - број на вртежи.....1000 min⁻¹
 - cosφ.....0.8
 - ниво на заштита.....IP23
 - класа на изолација.....H
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот :
 - типтрофазен, маслен
 - производител:Siemens
 - преносен однос.....0,4/10(20) kV/kV
 - моќност.....1600 kVA
 - фреквенција.....50 Hz
 - напон на краток спој.....6%

2141.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за проектирање и инженеринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седиштата одржана на 26.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за проектирање и инженеринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Панко Брашнаров“ бр. 4, Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕ „ЗЕЛЕН ГРАД“ со реф. бр. 371.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-71/13
26 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1**Л И Ц Е Н Ц А**

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштвото за проектирање и инженеринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Панко Брашнаров“ бр. 4, Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата

26.6.2013 година

4. Датум до кога важи лиценцата

26.6.2048 година

5. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ – 129.01.1/13

6. Број на деловниот субјект – 5711606**7. Единствен даночен број – 40430002463823****8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „ЗЕЛЕН ГРАД“ со реф. бр. 371 на КП 1221/3, ИЛ 70, КО Јамисте, Општина Пробиштип.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за усогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. преземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварији, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравје то на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,

- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на поодделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. преземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2**ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ЗЕЛЕН ГРАД реф. бр. 371**

- број на производни единици (агрегати):.....еден
- проценет животен век.....30 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
 - тип Пелтон со хоризонтално вратило
 - производител ENERGOREMONT, Plovdiv, Bulgaria
 - нето пад 170 m
 - номинален проток.....0,1 m³/s
 - број на вртежи..... 750 min⁻¹
 - максимална моќност..... 130 kW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
 - тип - трофазен асинхрон генератор
 - вратило хоризонтално
 - работен напон 0,4 kV
 - фреквенција 50 Hz
 - производител:ELPROMZEM, Sofia, Bulgaria
 - номинална привидна моќност..... 150 kVA
 - номинална активна моќност..... 130 kW
 - број на вртежи.....750 min⁻¹
 - cosφ.....0.87
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:
 - типтрофазен маслен
 - производител:MAKITELE N. SELO Ohrid, Makedonija
 - преносен однос.....0,4/10(20) kV/kV
 - моќност.....400 kVA
 - фреквенција.....50 Hz

2142.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 26.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на Бул. Јане Сандански бр. 113/12 Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕ „Брестјанска“ со реф. Бр.138

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-258/12

26 јуни 2013 година

Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.**Прилог 1****Л И Ц Е Н Ц А**

**ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, Бул. Јане Сандански бр. 113/12, Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата

26.6.2013 година

4. Датум до кога важи лиценцата

26.6.2048 година

5. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ - 130.01.1/13

6. Број на деловниот субјект – 6311792**7. Единствен даночен број – 4030008015431****8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Брестјанска“ со реф. бр.138. КП. бр.830/2 ИЛ бр.130, КП 1011/2 со ИЛ бр.85 (машинска зграда) КО Глажња.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, (во понатамошниот текст: носител на лиценца) како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за усогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на про-

изведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. преземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварији, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,

- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. преземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постоянен квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постоянен мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2**ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ БРЕСТЈАНСКА, реф. Бр. 138**

- број на производни единици (агрегати):.....еден
- проценет животен век.....40 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
 - тип Пелтон хоризонтална
 - производител EFG Turbinenbau GmbH&Co KG - Австрија
 - нето пад154 m
 - номинален проток.....0,450 m³/s
 - број на вртежи..... 600 min⁻¹
 - максимална моќност.....610 kW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
 - тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ладење
 - вратило хоризонтално
 - работен напон 0,4 kV
 - фреквенција 50 Hz
 - производител :Hitzinger GmbH, Австрија
 - номинална привидна моќност.....740 kVA
 - номинална активна моќност.....666 kW
 - број на вртежи.....600 min⁻¹
 - cosφ.....0.9
 - ниво на заштита.....IP21
 - класа на изолација.....F
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот :
 - типтрофазен сув
 - производител: Макител ДООЕЛ Охрид
 - преносен однос.....0,4/10 kV / kV
 - моќност.....800 kVA
 - фреквенција.....50 Hz
 - напон на краток спој.....4,3%

2143.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11), како и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 26.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр. 113/12 Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕ „Мала река“ со реф. бр. 258.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа лоцирана на КП бр. 1584/3 ИЛ бр.119 КП 2198/2 ИЛ бр.123 КО Базерник.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11), ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-259/12
26 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, бул. Јане Сандански бр. 113/12, Скопје.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ - 131.01.1/13

4. Број на деловниот субјект – 6311792

5. Единствен даночен број – 4030008015431

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Мала река“ со реф. бр. 258 на КП бр. 1584/3 ИЛ бр.119 КП 2198/2 ИЛ бр.123 КО Базерник.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за усогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. преземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварији, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. преземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2**ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ МАЛА РЕКА, реф. бр. 258**

- број на производни единици (агрегати):.....еден
- проценет животен век.....40 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
 - тип Пелтон хоризонтална
 - производител GUGLER Water Turbines GmbH, Австрија
 - нето пад133,26 m
 - номинален проток.....0,21 m³/s
 - број на вртежи..... 1000 min⁻¹
 - максимална моќност.....245 kW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
 - тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ладење
 - вратило хоризонтално
 - работен напон 0,4 kV
 - фреквенција 50 Hz
 - производител : EME Elektromaschinenbau Ettlingen GmbH, Германија
 - номинална привидна моќност.....300 kVA
 - номинална активна моќност.....270 kW
 - број на вртежи.....1000 min⁻¹
 - cosφ.....0.9
 - ниво на заштита.....IP23
 - класа на изолација.....F
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот :
 - типтрофазен сув
 - производител: Макител Дооел Охрид
 - преносен однос.....0,4/10 kV / kV
 - моќност.....400 kVA
 - фреквенција.....50 Hz
 - напон на краток спој.....4,3%

2144.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11), како и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 26.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр. 113/12 Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕ „Големача“ со реф. бр. 259.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа лоцирана на КП бр. 2420 со ИЛ бр. 376, (машинска зграда), КО Слоештица општина Демир Хисар.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11), ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-260/12
26 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, бул. Јане Сандански бр. 113/12, Скопје.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 132.01.1/13

4. Број на деловниот субјект – 6311792

5. Единствен даночен број – 4030008015431

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Големача“ со реф. бр. 259 на КП бр. 2420 со ИЛ бр. 376, (машинска зграда) КО Слоештица општина Демир Хисар.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за усогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. преземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварији, како и нивно осигурување,
 - заштита при работа,
 - обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
 - заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
 - спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
 - обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
 - обезбедување на енергетска ефикасност,
 - вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;
7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
9. преземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2**ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ГОЛЕМАЧА, реф. бр. 259**

- број на производни единици (агрегати):.....еден
- проценет животен век.....40 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
 - тип Пелтон хоризонтална
 - производител GUGLER Water Turbines GmbH, Австрија
 - нето пад137,80 m
 - номинален проток.....0,35 m³/s
 - број на вртежи..... 750 min⁻¹
 - максимална моќност.....424 kW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
 - тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ладење
 - вратило хоризонтално
 - работен напон 0,4 kV
 - фреквенција 50 Hz
 - производител :Hitzinger GmbH, Австрија
 - номинална привидна моќност.....470 kVA
 - номинална активна моќност.....423 kW
 - број на вртежи.....750 min⁻¹
 - cosφ.....0.9
 - ниво на заштита.....IP23
 - класа на изолација.....F
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот :
 - типтрофазен сув
 - производител: Макител Дооел Охрид
 - преносен однос.....0,4/10 kV / kV
 - моќност.....500 kVA
 - фреквенција.....50 Hz
 - напон на краток спој.....6%

2145.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за услужни дејности ЕЛ-ПРОМ ТРЕЈД ДООЕЛ Кочани, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 25.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за услужни дејности ЕЛ-ПРОМ ТРЕЈД ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул. „Бел Камен“ бр.49 Кочани, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „СОКОЛАРЦИ-ЕЛПРОМТРЕЈД“ со инсталирана моќност од 49,92 kW и со локација на ул. „20“ бб во с.Соколарци на КП.бр.6363/3, ГП бр. 6363/3, КО Соколарци, Општина Чешиново-Облешево.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за услужни дејности ЕЛ-ПРОМ ТРЕЈД ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул. „Бел Камен“ бр.49 Кочани
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-36
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СОКОЛАРЦИ-ЕЛПРОМТРЕЈД“
- податоци за локација на електроцентралата: на ул. „20“ бб во с.Соколарци на КП.бр.6363/3, ГП бр. 6363/3 КО Соколарци, Општина Чешиново-Облешево
- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 77.000 kWh
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „СОКОЛАРЦИ-ЕЛПРОМТРЕЈД“, УП 1 бр. 08-71/12 од 10.5.2012 година, односно во зависност од инсталираната моќност на фотонапонската електроцентрала „СОКОЛАРЦИ-ЕЛПРОМТРЕЈД“ се одобрува користење на повластена тарифа од 30 €/kWh;
- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-101/13
25 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2146.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ФОТОСОЛАРИС МИТ ДОО експорт - импорт Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 25.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ФОТОСОЛАРИС МИТ ДОО експорт - импорт Скопје, со седиште на ул. „Мраморец“ бр.14а, Карпош, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „ФВС Свети Николе“, со инсталирана моќност од 49,68 kW и со локација на КП.бр.6294, м.в. Горни Ливади, КО Свети Николе, Општина Свети Николе.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ФОТОСОЛАРИС МИТ ДОО експорт - импорт Скопје, со седиште на ул. „Мраморец“ бр.14а, Карпош, Скопје
 - единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-43
 - назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ФВС Свети Николе“
 - податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.6294, м.в. Горни Ливади, КО Свети Николе, Општина Свети Николе
 - инсталирана моќност на електроцентралата: 49,68 kW (216 панели со моќност на панел од 230 W)
 - планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 79.000 kWh
 - повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ФВС Свети Николе“, УП1 бр.08-98/12 од 20.6.2012 година, односно во зависност од инсталираната моќност на фотонапонската електроцентрала „ФВС Свети Николе“ се одобрува користење на повластена тарифа од 30 €/kWh;
 - период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-154/13
25 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2147.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за услужни дејности ЕЛ-ПРОМ ТРЕЈД ДООЕЛ Кочани, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 25.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за услужни дејности ЕЛ-ПРОМ ТРЕЈД ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул. „Бел Камен“ бр.49 Кочани, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „СОКОЛАРЦИ-ЕЛПРОМТРЕЈД“ со инсталирана моќност од 49,92 kW и со локација на ул. „20“ бб во с.Соколарци на КП.бр. 6363/3, ГП бр. 6363/3, КО Соколарци, Општина Чешиново-Облешево.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за услужни дејности ЕЛ-ПРОМ ТРЕЈД ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул. „Бел Камен“ бр.49 Кочани
- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-36
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СОКОЛАРЦИ-ЕЛПРОМТРЕЈД“
- податоци за локација на електроцентралата: на ул. „20“ бб во с.Соколарци на КП.бр.6363/3, ГП бр. 6363/3 КО Соколарци, Општина Чешиново-Облешево
- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 77.000 kWh
- датум на престанок на важење на ова решение: 25.6.2028 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-100/13
25 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2148.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО экспорт-импорт Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 25.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО экспорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Желево“ бр. 2/2-10, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 235 Коњарка“, со планирана моќност од 880 kW и со локација реф. бр. 235 (согласно договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 235 Коњарка со реф.бр. 235, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО экспорт-импорт Скопје-концесионер со бр.03-183 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/19 од 20.3.2012 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО экспорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Желево“ бр. 2/2-10, Скопје
- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-SH-149
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „ХЕЦ 235 Коњарка“
- податоци за локација на електроцентралата: локација реф. бр. 235 на водотекот на река Коњарка (КО Сковир, Општина Новаци);
- планирана моќност на електроцентралата: 880 kW (согласно договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 235 Коњарка со реф.бр. 235, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО экспорт-импорт Скопје - концесионер со бр.03-183 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/19 од 20.3.2012 година)
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 3.233.962 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 235 Коњарка со реф.бр. 235, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО экспорт-импорт Скопје - концесионер со бр.03-183 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/19 од 20.3.2012 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 20.3.2015 година.

3. Хидроелектроцентралата „ХЕЦ 235 Коњарка“, со планирана моќност од 880 kW и со локација реф. бр. 235 (согласно договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 235 Коњарка со реф.бр. 235, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО экспорт-импорт Скопје - концесионер со бр.03-183 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/19 од 20.3.2012 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-132/13

25 јуни 2013 година

Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2149.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 25.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на ул. „Климент Охридски“ бр. Пелагонка/2 лам.2/6, Битола, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 378 Речица и Грмешница“, со планирана моќност од 708 kW и со локација реф. бр. 42 (согласно договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ Речица и Грмешница, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола-концесионер со бр.03-01/1 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/16 од 20.3.2012 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на ул. „Климент Охридски“ бр. Пелагонка/2 лам.2/6, Битола
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-150

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „ХЕЦ 378 Речица и Грмешница“

- податоци за локација на електроцентралата: локација реф.бр. 42 на водотекот на Речица-Грмешница, слив Црни Дрим, КО Речица и КО Опеница, Општина Охрид

- планирана моќност на електроцентралата: 708 kW (согласно договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ Речица и Грмешница, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола - концесионер со бр.03-01/1 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/16 од 20.3.2012 година)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 2.500.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ Речица и Грмешница, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола - концесионер со бр.03-01/1 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/16 од 20.3.2012 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 20.3.2015 година.

3. Хидроелектроцентралата „ХЕЦ 378 Речица и Грмешница“, со планирана моќност од 708 kW и со локација реф. бр. 42 (согласно договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ Речица и Грмешница, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола - концесионер со бр.03-01/1 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/16 од 20.3.2012 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-147/13

25 јуни 2013 година

Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2150.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 25.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на ул. „Климент Охридски“ бр. Пелагонка/2 лам.2/6, Битола, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 267 ШЕМНИЦА“, со планирана моќност од 566 kW и со локација реф. бр. 28 (согласно договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 267 ШЕМНИЦА, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола - концесионер со бр.03-03/5 од 4.9.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-7718/1 од 4.9.2012 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на ул. „Климент Охридски“ бр. Пелагонка/2 лам.2/6, Битола
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-151

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „ХЕЦ 267 ШЕМНИЦА“

- податоци за локација на електроцентралата: локација реф.бр. 28 на водотекот Шемница, слив Црна Река, КО Маловиште, Општина Битола

- планирана моќност на електроцентралата: 566 kW (согласно договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 267 ШЕМНИЦА, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола - концесионер со бр.03-03/5 од 4.9.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-7718/1 од 4.9.2012 година)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 2.200.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 267 ШЕМНИЦА, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола - концесионер со бр.03-03/5 од 4.9.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-7718/1 од 4.9.2012 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 4.9.2015 година.

3. Хидроелектроцентралата „ХЕЦ 267 ШЕМНИЦА“, со планирана моќност од 566 kW и со локација реф. бр. 28 (согласно договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 267 ШЕМНИЦА, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола - концесионер со бр.03-03/5 од 4.9.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-7718/1 од 4.9.2012 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-148/13
25 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2151.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 25.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на ул. „Климент Охридски“ бр. Пелагонка/2 лам.2/6, Битола, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 268 ГОЛЕМА РЕКА“, со планирана моќност од 164 kW и со локација реф. бр. 29 (согласно договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 268 ГОЛЕМА РЕКА, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола - концесионер со бр.03-02/1 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/15 од 20.3.2012 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на ул. „Климент Охридски“ бр. Пелагонка/2 лам.2/6, Битола
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-152

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „ХЕЦ 268 ГОЛЕМА РЕКА“

- податоци за локација на електроцентралата: локација реф.бр. 29 на водотекот Голема Река, слив Лева Река, КО Лева Река, Општина Ресен

- планирана моќност на електроцентралата: 164 kW (согласно договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 268 ГОЛЕМА РЕКА, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола-концесионер со бр.03-02/1 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/15 од 20.3.2012 година)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.300.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 268 ГОЛЕМА РЕКА, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола - концесионер со бр.03-02/1 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/15 од 20.3.2012 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 20.3.2015 година.

3. Хидроелектроцентралата „ХЕЦ 268 ГОЛЕМА РЕКА“, со планирана моќност од 164 kW и со локација реф. бр. 29 (согласно договор за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 268 ГОЛЕМА РЕКА, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола - концесионер со бр.03-02/1 од 19.3.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/15 од 20.3.2012 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-149/13
25 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2152.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ФОТОСОЛАРИС МИТ ДОО експорт - импорт Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 25.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ФОТОСОЛАРИС МИТ ДОО експорт - импорт Скопје, со седиште на ул. „Мраморец“ бр.14а, Карпош, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ФВС Свети Николе“, со инсталирана моќност од 49,68 kW и со локација на КП.бр.6294, м.в. Горни Ливади, КО Свети Николе, Општина Свети Николе.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ФОТОСОЛАРИС МИТ ДОО експорт - импорт Скопје, со седиште на ул. „Мраморец“ бр.14а, Карпош, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РV-43

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ФВС Свети Николе“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.6294, м.в. Горни Ливади, КО Свети Николе, Општина Свети Николе

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,68 kW (216 панели со моќност на панел од 230 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 79.000 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 25.6.2028 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-153/13
25 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2153.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ВОКС СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 25.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ВОКС СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Даме Груев“ бр.1/1-4, Центар, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала“ со планирана моќност од 105,84 kW и со локација на КП.бр. 247/1, КО Горно Соње, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ВОКС СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Даме Груев“ бр.1/1-4, Центар, Скопје
- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-133
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала“
- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр. 247/1, КО Горно Соње, Општина Сопиште
- планирана моќност на електроцентралата: 105,84 kW (432 панели со моќност на панел од 245 W)
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 139.217 kWh
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година
- датум на престанок на важење на ова решение: 25.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала“ со планирана моќност од 105,84 kW и со локација на КП.бр. 247/1, КО Горно Соње, Општина Сопиште, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-178/12
25 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2154.

Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член 37, став 1, алинеја 5 и член 62, став 1, алинеја 2 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12 и 72/13), а во согласност со член 19, став 2, алинеја 10 и член 20, став 1, алинеја 1 и 3 од Деловникот за работа на Советот (Пречистен текст) и Заклучокот на Советот бр.02-2860/10 од 25.06.2013 година, постапувајќи по Известувањето, бр.07-250 од 14.6.2013 година (заверено на нотар УЗП бр.4177/13 од 20.6.2013 година), за престанок на важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност, на 31-та (јавна) седница, одржана на 24.6.2013 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖНОСТА НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. Се уважува Известувањето, бр.07-250 од 14.6.2013 година (заверено на нотар УЗП бр.4177/13 од 20.6.2013 година), од Трговското радиодифузно друштво Телевизија КРТ ДООЕЛ Скопје, за престанок на важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.07-196 од 28.5.2013 година.

2. Престанува да важи дозволата, бр.07-196 од 28.5.2013 година, за вршење радиодифузна дејност за емитување на телевизиски програмски сервис од специјализиран формат кој има забавна функција, преку јавна комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс, со опфат на гледаност на регионално ниво – регион Скопје, на македонски јазик, на имателот Трговското радиодифузно друштво Телевизија КРТ ДООЕЛ Скопје.

3. Се задолжува Трговското радиодифузно друштво Телевизија КРТ ДООЕЛ Скопје, да го плати доспеаниот годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност, во вкупен износ од 4.187,00 денари, по доставена фактура бр. 099/2013 од 24.6.2013 година (за период од 29.5.2013 година заклучно со 31.5.2013 година), во рок од 8 дена од денот на приемот на ова Решение.

4. Ова решение влегува во сила по неговата конечност и истото ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

О б р а з л о ж е н и е

Трговското радиодифузно друштво Телевизија КРТ ДООЕЛ Скопје, е имател на дозвола за вршење радиодифузна дејност бр.07-196 од 28.5.2013 година, за емитирање на телевизиски програмски сервис од специјализиран формат кој има забавна функција, преку јавна комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс, со опфат на гледаност на регионално ниво – регион Скопје, на македонски јазик.

Сопственикот и управителот на предметниот радиодифузер, на ден 14.6.2013 година до Советот за радиодифузија на РМ, достави Известување, бр.07-250 (заверено на нотар УЗП бр.4177/13 од 20.6.2013 година), во кое истакнува дека заклучно со 31.5.2013 година, наведениот радиодифузер престанал со емитирање ТВ-програма.

Со оглед дека согласно член 62, став 1, алинеја 2 од Законот за радиодифузната дејност („Сл.весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/10, 145/10, 97/11, 13/12 и 72/13), дозволата престанува да важи со писмена изјава на имателот со која се известува Советот за радиодифузија на РМ дека престанува со емитирањето на радио/телевизиска програма, а имајќи предвид дека сопственикот и управителот на Трговското радиодифузно друштво Телевизија КРТ ДООЕЛ Скопје, достави Известување, бр.07-250 од 14.6.2013 година (заверено на нотар УЗП бр.4177/13 од 20.6.2013 година), во кое истакнува дека заклучно со 31.5.2013 година, наведениот радиодифузер престанал со емитирање ТВ-програма, Советот констатира дека се исполнети законските претпоставки за престанок на важноста на предметната дозвола за вршење радиодифузна дејност.

Се задолжува Трговското радиодифузно друштво Телевизија КРТ ДООЕЛ Скопје, да го плати доспеаниот годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност, во вкупен износ од 4.187,00 денари, по доставена фактура бр. 099/2013 од 24.6.2013 година (за период од 29.5.2013 година заклучно со 31.5.2013 година), во рок од 8 дена од денот на приемот на ова Решение.

Следствено на сето погоре наведено, Советот за радиодифузија на РМ, постапувајќи по Известувањето бр.07-250 од 14.6.2013 година (заверено на нотар УЗП бр.4177/13 од 20.6.2013 година) од сопственикот и управителот на Трговското радиодифузно друштво Телевизија КРТ ДООЕЛ Скопје во кое известува дека заклучно со 31.5.2013 година, наведениот радиодифузер престанал со емитирање ТВ-програма, што подразбира престанок на важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.07-196 од 28.5.2013 година, врз основа на член 37, став 1, алинеја 5 и член 62, став 1, алинеја 2 од Законот за радиодифузната дејност („Сл.весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12 и 72/13), а во согласност со член 19, став 2, алинеја 10 и член 20, став 1, алинеја 1 и 3 од Деловникот за работа на Советот (Пречистен текст) и Заклучокот на Советот бр.02-2860/10 од 25.6.2013 година, донесе решение како во диспозитивот.

Согласно член 211, став 5 од Законот за општата управна („Сл.весник на РМ“ бр. 38/2005, 110/2008) и одредбите од Законот за радиодифузната дејност („Сл.весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/2008, 152/2008 и 06/2010), се утврди дека тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Бр. 07-250
26 јуни 2013 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Претседател,
д-р Зоран Трајчевски, с.р.

Упатство за правно средство: Против ова решение, незадоволната странка може да поднесе тужба до Управниот суд на РМ во рок од 15 дена по приемот на истото.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013090